



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧК

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватско-српски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 27 јуни 1986

БЕЛГРАД

БРОЈ 35

ГОД. XLII

Цена на овој број е 440 динари. – Аконтацијата на претплата за 1986 година изнесува 3.000 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

533.

Врз основа на член 137 од Деловникот на Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 23 јуни 1986 година, донесе

ЗАКЛУЧОЦИ

1. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ им препорачува на собранијата на социјалистичките републики и на социјалистичките автономни покраини и на другите општествено-политички заедници и органи на управувањето во организациите на здружен труд и на самоуправните интересни заедници да ги преземат сите мерки и активности со кои паричните средства издвоени на посебни сметки кај Службата на општественото книговодство, како и паричните средства предвидени во буџетите на општествено-политичките заедници и во финансиските планови на самоуправните интересни заедници и на другите самоуправни организации и заедници за финансирање на нестопанските и на непроизводствените инвестиции што се забрануваат, односно запираат, во целост да се насочат за програмите за развој на извозното стопанство.

2. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ исто така им препорачува на органите на општествено-политичките заедници веднаш да преземат мерки за намалување на даноците, а самоуправните интересни заедници – да го намалат придонесот за износот предвиден за финансирање на нестопанските и непроизводствените инвестиции, чие купување, изградба и доградба се одлагаат.

Сојузниот собор смета дека банките и другите финансиски организации и заедниците на осигурување треба да ги намалат износите на надоместите, односно премииите за делот што ги изразува ефектите од примената на овој закон.

Делот од приходите што преку заедничкиот доход на банките би се распоредил за планирање на нестопанските инвестиции што се одлагаат, треба да се употреби за покривање на курсните разлики.

Сојузниот собор им препорачува на организациите на здружен труд средствата наменети за финансирање на непроизводствените инвестиции што се одлагаат да се користат и како обртни средства за потребите на репродукцијата.

3. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

Бр. 06. 2-91/86
23 јуни 1986 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Иво Врандечиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Милка Такена-
Григориевиќ, с. р.

534.

Врз основа на член 285 точка 17 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и чл. 20 и 22 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 23 јуни 1986 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗБОР И ОТПОВИК НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ И НА НИВНИ ЗАМЕНИЦИ

Во Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор се именуваат:

1. за претседател Марко Глигоровиќ, судија на Сојузниот суд, и
за заменик на претседателот Илија Дубрава, судија на Сојузниот суд;

2. за секретар Мирко Михајловиќ, виш советник во Службата на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, и
за заменик на секретарот Мира Радосавлевиќ-Перу-
чик, самостоен советник во Службата за законодавство на Собранието на СФРЈ;

3. за член Милка Јанковиќ, судија на Сојузниот суд, и
за заменик член Штефан Хорват, судија на Сојузниот суд;

4. за член Ѓуро Трбовиќ, заменик на сојузниот јавен обвинител, и
за заменик-член Сашо Иваноски, заменик на сојузниот јавен обвинител;

5. за член д-р Момчило Радосавлевиќ, раководител на Секторот за политички систем во Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, и

за заменик член Борка Комнениќ, општествено-политички работник во Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија;

6. за член Живоин Јоксимовиќ, заменик на секретарот на Стручната служба на Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија, и

за заменик член Љерка Мезга, стручен соработник во Стручната служба на Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија;

7. за член Стјепан Доманкушиќ, член на Сојузниот одбор на Сојузот на здруженијата на борците од Народноослободителната војна на Југославија, и

за заменик член Перо Ѓрк, секретар на Комисијата за политички и организациони прашања на Сојузниот одбор на Сојузот на здруженијата на борците од Народноослободителната војна на Југославија;

8. за член Зорица Раичевиќ, секретар на Конференцијата за прашања на општествената положба на жените на Југославија, и

за заменик член Маргита Лалиќ-Терзиќ, стручно-политички работник во Конференцијата за прашања на општествената положба на жените на Југославија;

9. за член Месуд Аџемовиќ, раководител на Стручната служба на Претседателството на Конференцијата на Сојузот на социјалистичката младина на Југославија, и

за заменик член Предраг Митиќ, стручно-политички работник во Комисијата за општонародна одбрана и оп-

штествена самозаштита на Претседателството на Конференцијата на Сојузот на социјалистичката младина на Југославија.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 48
23 јуни 1986 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Иво Врандечки, с. р.

Претседател,
на Сојузниот собор,
Милка Такева-
Григоријевиќ, с. р.

535.

Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 138 од Законот за Службата на општественото книговодство, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 23 јуни 1986 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 23 јуни 1986 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ВО СОВЕТОТ НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

За делегати на Собранието на СФРЈ во Советот на Службата на општественото книговодство се избираат:

- Верица Дукиќ и инж. Станко Младеновски, делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, и
- Иван Грубишиќ и Радман Милосавлевиќ, делегати во Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 49
23 јуни 1986 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Иво Врандечки, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките и покраините,
д-р Миленко Бојаниќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Милка Такева-
Григоријевиќ, с. р.

536.

Врз основа на член 274 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА КООРДИНАЦИЈА НА СОРАБОТКАТА МЕЃУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И СОВЕТОТ ЗА ЗАЕМНА ЕКОНОМСКА ПОМОШ (СЕВ)

1. Во Одлуката за формирање на Комисија за координација на соработката меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Советот за заемна економска помош (СЕВ) („Службен лист на СФРЈ”, бр. 4/84), во точка 4 став 1 бројот: „12” се заменува со бројот: „13”.

2. Во точка 4 став 3 се додава нова потточка 1а, која гласи:

„1а. претседателот на Сојузниот комитет за наука и технологија.”

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

С.п.п. бр. 986
2 јуни 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Бранко Микулиќ, с. р.

537.

Врз основа на член 274 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ

1. Во Одлуката за формирање на Комисија за соработка со земјите во развој („Службен лист на СФРЈ”, бр. 4/84) во точка 4 став 1 бројот: „13” се менува со бројот: „16”.

2. Во точка 4 став 3 се додаваат нови потточки: ба), 11), 12) и 13), кои гласат:

„ба) претседател на Сојузниот комитет за наука и технологија,

11) претставник на Институтот за земјите во развој, Загреб,

12) претставник на Центарот за проучување на соработката со земјите во развој, Љубљана,

13) претставник на Институтот за меѓународна политика и стопанство, Белград.”

3. Во точка 4 став 4 се бришат запирката и зборовите: „Интересовната заедница на Југославија за економски односи со странство”.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

С.п.п. бр. 984
2 јуни 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Бранко Микулиќ, с. р.

538.

Врз основа на член 2 од Законот за посебните давачки при увозот на земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/68), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА МЕРИЛАТА И НАЧИНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Посебната давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи (во натамошниот текст: посебна давачка) се утврдува во согласност со политиката на цени и со развојната политика во таа област.

2. Висината на посебната давачка се утврдува зависно од движењето на увозните цени и од цените на домашниот пазар.

3. Висината на посебната давачка претставува разлика меѓу нормалната домашна цена и увозната цена. Увозната цена ја чини износот што претставува царинска основа на производот зголемен за износот на царината и на другите увозни давачки, без посебната давачка.

4. Како нормална домашна цена се подразбира:

- 1) за производите за кои се пропишани заштитни цени – заштитна цена, а за пченицата заштитните цени на пченицата зголемени за 10%;
- 2) за другите земјоделски производи – цената формирана спрема условите на пазарот, а во согласност со определената политика на цени;
- 3) за прехранбените производи што се добиени со преработка на земјоделски производи за кои се пропишани заштитни цени – цената формирана врз основа на заштитната цена, односно заштитната цена зголемена за 10% за производите од пченица;

4) ако за одделни производи е пропишана мерка на непосредна контрола на цените – цената формирана врз основа на таа мерка.

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за мерките и начинот за утврдување на посебните давачки при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 16/68, 27/68, 30/69).

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”,

Е.п. бр. 288

26 јуни 1986 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

539.

Врз основа на член 2 од Законот за посебните давачки при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/68), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ ЗА КОИ ПРИ УВОЗОТ СЕ ПЛАЌА ПОСЕБНА ДАВАЧКА

1. Посебната давачка од член 1 на Законот за посебните давачки при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи се плаќа при увозот на следните земјоделски и прехранбени производи:

Реден број	Тарифен број на царинската тарифа	Наименување на стоките
1	2	3
1	01.02	Говеда, живи, вклучувајќи ги и биво-лите 2) Друго: г) јуниња (машки и женски): 1) за гоее, над 200 до 280 kg 2) згоени над 280 до 450 kg 3) друго
2	01.03	Свињи, живи: 2) За колење: а) меснати
3	01.04	Овци и кози, живи: 1) Овци: б) за колење
4	02.01	Месо и други кланични производи за јадење од животни од тар. бр. 01.01 до 01.04 заклучно, свежи, разладени или замрзнати:

1	2	3
		1) Месо говедско со коска: б) јунешко
		3) Месо овчо и козје: а) овчо: 2) друго
		4) Месо свинско: б) со масни делови в) без масни делови г) бекон
5	02.02	Заклана живина и други кланични производи од живина за јадење (освен цигерот), свежи, разладени или замрзнати:
6	10.01	2) Пилиња закрани и месо Пченица и наполица (мешана пченица и 'рж) 1. Тврда пченица: б) друга 2. Друго: в) друга пшеница
7	10.05	Пченка: 2) Друга: а) бела б) жолта в) друга
8	10.06	Ориз: 1) Во лушпа (оризова арпа или суров ориз): б) друг 2) Лупен но натаму необработуван (карго или костенлив ориз) 3) Полубел или бел ориз, вклучувајќи и полиран или глазиран: а) полубел и бел б) полиран или глазиран
9	12.01	4) Кршен Маслодајно семе и плодови, цели или кршени: 4) Соја во зрно 8) Семе од сончоглед 10) Семе од репка или од маслодајна репка
10	12.04	Шеќерна репка, цела или во парчиња, свежа, сушена или во прав; шеќерна трска: 1) Шеќерна репка
11	15.07	Растителни масла, течни и цврсти, сурови, пречистени или рафинирани: 1) Соино: а) сурово б) рафинирано 5) Сончогледово: а) сурово б) рафинирано 6) Масло од репка, од маслодајна репка, или од синап: а) од репка и маслодајна репка: 1) сурово 2) рафинирано
12	17.01	Шеќери од шеќерна репка и од шеќерна трска, во цврста состојба: 1) Шеќер суров: а) од репка 2) Друго: а) рафиниран: 1) од репка
13	24.01	Тутун, суров или непреработен: отпадоци од тутун: 1) Тутун, неоджилен, вештачки сушен во сушилници, на топол воздух од типот „вириинија” 2) Тутун, неоджилен, друг 3) Тутун во лист, наполно или делумно оджилен, од типот „вириинија” 4) Тутун во лист, наполно или делумно оджилен, друг 5) Отпадоци од тутун

1	2	3
14	53.01	Волна од овци или јагниња, невлечена или нечеслана: 1) Волна масна или прана на овци (со снер) 2) Друга: а) волна, прана б) табачка волна в) друга
15	55.01	Памук, невлачен и нечеслан: 1) Кусовлакнест 2) Средновлакнест 3) Долговлакнест

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на земјоделските и прехранбените производи за кои при увозот се плаќа посебна давачка („Службен лист на СФРЈ”, бр. 11/71 и 20/74).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 278
18 јуни 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Бранко Микулиќ, с.р.

540.

Врз основа на член 66 ст. 2 и 3 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81 и 26/84), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ СТАПКИ НА КРЕДИТИТЕ И ДРУГИТЕ ПЛАСМАНИ ОД ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА

1. Престанува да важи Одлуката за каматните стапки на кредитите и другите пласмани од примарната емисија („Службен лист на СФРЈ”, број 18/86).

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јули 1986 година.

Е. п. бр. 290
26 јуни 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с.р.

541.

Врз основа на член 66 ст. 2 и 3 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81 и 26/84), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКАТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ДНЕВНАТА ЛИКВИДНОСТ НА БАНКИТЕ И НА ДРУГИ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Престанува да важи Одлуката за стапката на надоместот за користење на задолжителната резерва за

одржување на дневната ликвидност на банките и на други финансиски организации („Службен лист на СФРЈ”, бр. 18/86).

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јули 1986 година.

Е.п. бр. 291
26 јуни 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с.р.

542.

Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/84), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА МЕРИЛА НА МАГНЕТНА ИНДУКЦИЈА ВО ОПСЕГ НА МЕРЕЊЕ ОД 0,01 Т ДО 2Т

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат метролошките услови што мораат да ги исполнуваат мерилата на магнетна индукција во опсег на мерење од 0,01 Т до 2Т (во натамошниот текст: мерилата).

Метролошките услови од став 1 на овој член се означуваат скратено со ознаката MUS. (M1-1;2)/1.

Член 2

Под мерила во смисла на овој правилник се подразбираат технички средства наменети за мерење на магнетна индукција, кои можат да бидат:

- 1) тесламетри;
- 2) други мерила на магнетна индукција – мери (калеми, постојани магнети, електромагнети), мерни претворувачи и мерни инструменти.

Зависно од специфичноста на конструкцијата, составот на мерилата може да биде комбиниран од техничките средства од став 1 на овој член.

Член 3

Граници на дозволените грешки на мерилата во опсегот на мерењето се:

- 1) за тесламетри од $2 \cdot 10^{-4}$ до $2 \cdot 10^{-2}$;
- 2) за мерила на магнетна индукција од $1 \cdot 10^{-3}$ до $5 \cdot 10^{-2}$.

Член 4

Мерилата мораат да мерат во границите на дозволените грешки, ако се исполнети следните референтни услови:

- 1) температура од 0°C до 45°C ;
- 2) релативна влажност на воздухот 60%; 30%;
- 3) напон на напојувањето – референтна вредност на напонот $\pm 0,1\%$;
- 4) фреквенции на напонот на напојувањето – референтна вредност на фреквенцијата $50 \text{ Hz} \pm 0,5\%$.

Формата на кривата на напонот на напојувањето не смее да отстапува од синусоидната форма на кривата повеќе од $\pm 3\%$.

Член 5

Мерилата мораат да бидат така конструирани што да се заштитени од механички оштетувања, вибрации, потреси и други влијанија на околината.

Член 6

Мерилата мораат да бидат изработени од материјал чии промени на механичките, топлотните, електричните и

магнетните особини не влијаат врз метролошките својства пропишани со овој правилник.

Член 7

Со конструкцијата на мерилата мора да биде предвидено место за втиснување на жиг односно за ставање на налепница.

Член 8

Натписите и ознаките на мерилата мораат да бидат испишани на еден од јазиците и писмата на народите односно на народностите на Југославија.

Натписите и ознаките мораат да бидат јасни, добро видливи во работни услови и испишани така што да не можат да се избришат или симнат.

Член 9

На мерилото чии делови се во нераставлив склоп мораат да бидат испишани:

- 1) фирмата односно називот или знакот на производителот;
- 2) серискиот број и годината на производството;
- 3) ознаката на типот;
- 4) ознаката на опсегот на мерењето;
- 5) ознаката на точноста на мерилото;
- 6) службената ознака на типот, ако е извршено испитување на типот на мерилото.

Член 10

На мерило чии делови се во раставлив склоп и можат да се испитуваат одвоено, натписите и ознаките од член 9 на овој правилник мораат да бидат испишани на секој дел на склопот.

Член 11

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0404-4190/1
2 декември 1985 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери и
скапоцени метали,
Милисав Воичкиќ, с. р.

543.

Врз основа на член 25 став 2 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА РАБОТНИ ЕТАЛОНИ – УРЕДИ ЗА ПРЕГЛЕД НА МЕРНИ ЧАСОВНИЦИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат метролошките услови што мораат да ги исполнуваат работните еталони – уреди за преглед на мерни часовници (во натамошниот текст: уреди).

Метролошките услови од став 1 на овој член се означуваат скратено со ознаката MUS.RE.D-9/1.

Член 2

Со помош на уредите се испитуваат механичките мерни часовници со вредност на поделокот од 0,01 mm и на електронските пневматски мерни часовници со вредност на поделокот од 0,001 mm.

Принципот на работата на уредот се заснова врз методот на споредување на определена вредност на поместувањето кое го покажува самиот уред и вредноста што ја покажува испитуваниот мерен часовник.

Член 3

Наведените изрази, во смисла на овој правилник, ги имаат следните значења:

- 1) граница на дозволена грешка е најголемото дозволено отстапување на измерената и фактичката вредност на должината;
- 2) повторливоста на резултатите од мерењето е изразена со стандардно отстапување од средната вредност на мерењето за најмалку 5 повторени мерења со иста вредност на должината;
- 3) вредност на поделокот е вредноста на мерената должина која одговара на еден поделок, изразена во μm ;
- 4) должина на поделокот е растојанието меѓу оските на две соседни црти на поделбата.

Член 4

Мерниот опсег на уредот не смее да биде помал од 10 mm, а вредноста на најмалата поделба не смее да биде поголема од 1 μm ако со уредот се прегледуваат механички мерни часовници со вредност на поделокот од 0,01 mm и со мерен од 10 од mm.

Мерниот опсег на уредот не смее да биде помал, од 1 mm а вредноста на најмалата поделба не смее да биде поголема од 0,2 μm , ако со уредот се прегледуваат електронски и пневматски мерни часовници со вредност на поделокот од 0,001 mm.

Член 5

Границите на дозволените грешки во опсегот на мерењето и повторливоста на резултатите од мерењето на уредот не смеат да бидат поголеми од вредностите дадени во следната табела.

Опсег	Граници на дозволени грешки	Повторливост
1 mm	$\pm 0,5 \mu\text{m}$	0,2 μm
5 mm	$\pm 2 \mu\text{m}$	1 μm
10 mm	$\pm 5 \mu\text{m}$	1 μm

Член 6

Границите на дозволените грешки и повторливоста на резултатите од мерењето се дадени за референтна температура од 20°C.

Член 7

Уредот се состои од следните елементи:

- 1) дел за поставување на испитуваниот мерен часовник;
- 2) мерен претворувач односно мерен тастер кој е во непосреден контакт со мерниот часовник;
- 3) преносен механизам сместен во телото на уредот;
- 4) покажувачки уред.

Член 8

Делот за поставување на испитуваниот мерен часовник мора да биде конструиран така што да овозможи исправна положба на мерниот часовник при мерењето.

Отстапувањето од паралелноста на оската на тастерот на мерниот часовник и на мерниот тастер на уредот не смее да биде поголемо од 2' по должината на целиот опсег на мерењето.

Член 9

Мерниот претворувач може да биде микрометарска навртка или мерен претворувач кој поместувањето на тастерот го претворува во соодветна електрична големина.

Член 10

Мерната сила со која мерниот тастер дејствува врз испитуваниот мерен часовник мора да биде во границите од 0,3 N до 1,5 N.

Член 11

Покажувачкиот уред преку преносниот механизам е поврзан со мерниот тастер.

Покажувачкиот уред може да биде мерен цилиндар со кружна поделба чијашто вредност е изразена со единици за должина, или електронски покажувачки уред.

Член 12

Должината на поделокот на скалата на мерниот уред не смее да биде помала од 1 mm, а дебелината на цртата на поделбата не смее да биде помала од 1/10 од должината на поделокот.

Член 13

На уредите мораат да бидат напишани на еден од јазиците и писмата на народите односно народностите на Југославија, следните натписи и ознаки:

- 1) фирма односно назив или знак на производителот;
- 2) сериски број или ознака на серијата;
- 3) мерен опсег на уредот;
- 4) граници на дозволени грешки на уредот;
- 5) вредност на поделокот на покажувачкиот уред;
- 6) службена ознака на типот на уредот, ако е извршено испитување на типот.

Член 14

Натписите и ознаките мораат да се наоѓаат на телото на уредот и мораат да бидат јасни, добро видливи во работни услови и напишани така што да не можат да се избришат или симнат.

Член 15

Уредите што се наоѓаат во употреба, а не ги исполнуваат условите пропишани со член 13 на овој правилник ќе се примаат на преглед до 31 декември 1987 година.

Член 16

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0404-420/1
3 декември 1985 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери и
скапоцени метали,
Милисав Воичиќ, с. р.

544.

Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА МЕРИЛА НА МАГНЕТЕН ФЛУКС

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат метролошките услови што мораат да ги исполнуваат мерилата на магнетен флуks (во натамошниот текст: мерилата).

Метролошките услови од став 1 на овој член се означуваат скратено со ознаката MUS. (MF-1)/1.

Член 2

Под мерила, во смисла на овој правилник, се подразбираат техничките средства наменети за мерење на магнетниот флуks, а можат да бидат:

- 1) веберметри;
- 2) калем на магнетен флуks.

Зависност од специфичноста на конструкцијата мерилото може да биде комбинирани од техничките средства од став 1 на овој член.

Член 3

Границите на дозволените грешки на мерилата се:

- 1) за веберметри во опсег на мерење од $1 \cdot 10^{-6} \text{ Wb}$ до $1 \cdot 10^{-1} \text{ Wb}$, од $2 \cdot 10^{-3}$ до $4 \cdot 10^{-2}$;
- 2) за калем на магнетен флуks во опсег на мерење од $1 \cdot 10^{-7} \text{ Wb}$ до $1 \cdot 10^{-1} \text{ Wb}$, од $4 \cdot 10^{-3}$ до $5 \cdot 10^{-2}$.

Член 4

Границите на дозволените грешки се определени во следните референтни услови:

- 1) температура од 0°C до 45°C ;
- 2) релативна влажност на воздухот $60\% \pm 30\%$;
- 3) напон на напојување – референтна вредност на напонот $\pm 0,1\%$;
- 4) фреквенција на напонот на напојувањето – референтна вредност на фреквенцијата $50 \text{ Hz} \pm 0,5\%$.

Обликот на кривата на напонот на напојувањето не смее да отстапува од синусоидниот облик на кривата повеќе од $\pm 3\%$.

Член 5

Мерилата мораат да бидат така конструирани што да бидат заштитени од механички оштетувања, вибрации, потреси и од други влијанија на околината.

Член 6

Мерилата мораат да бидат изработени од материјал чишто промени на механичките, топлотните, електричните и магнетните особини не влијаат врз метролошките својства.

Член 7

Со конструкцијата на мерилото мора да биде предвидено место за втиснување на жиг односно за ставање на налепница.

Член 8

Натписите и ознаките на мерилата мораат да бидат напишани на еден од јазиците и писмата на народите односно народностите на Југославија.

Натписите и ознаките мораат да бидат јасни, добро видливи во работни услови и напишани така што да не можат да се избришат или симнат.

Член 9

На мерило чишто делови се во неразделив склоп, мораат да бидат напишани:

- 1) фирмата односно називот или знакот на производителот;
- 2) серискиот број и годината на производство;
- 3) ознаката на типот;
- 4) опсегот на мерењето;
- 5) ознака за точност на мерилото;
- 6) службената ознака на типот, ако е извршено испитување на типот мерилото.

Член 10

На мерило чишто делови се во разделив склоп и можат да се испитуваат одвоено, натписите и ознаките од член 9 на овој правилник мораат да бидат напишани на секој дел од склопот.

Член 11

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0404-4187/1
4 декември 1985 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери и
скапоцени метали,
Милисав Воичиќ, с. р.

545.

Врз основа на член 3 од Законот за посебните давачки при увозот на земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/68), во согласност со сојузниот секретар за пазар и општи стопански работи и со сојузниот секретар за надворешна трговија, директорот на Сојузниот завод за цени издава

НАРЕДБА

ЗА ВИСИНАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Висината на посебната давачка претставува разлика меѓу нормалната домашна цена и увозната цена. Увозната цена ја чини износот и претставува царинска основна на производот зголемен за износот на царината и другите увозни давачки, без посебна давачка.

2. Нормални домашни цени во смисла на точка 1 од оваа наредба се:

Реден број	Тарифен број на царинската тарифа	Наименување	Цена на домашниот пазар дин/kg
1	2	3	4
1	01.02	Говеда, живи, вклучувајќи и биволи: 2) Друго: г) јуниња (машки и женски): 1) за гоеење, преку 200 до 280 kg 2) згоени, преку 280 до 450 kg 3) други	551,60 535,50 508,70
2	01.03	Свињи, живи: 2) за колење: а) меснати	472,50
3	01.04	Овци и кози, живи: 1) Овци: б) за колење	472,50
4	02.01	Месо и други кланични производи за јадење од животни од тар. бр. 01.01 до 01.04 заклучно, свежи, разладени или смрзнати: 1) Месо говедско со коска: б) јунешко 3) Месо овчо и козјо: а) овчо 2) друго 4) Месо свињско: б) со мрсни делови в) без мрсни делови г) бекон	1.205,20 1.227,65 982,10 764,30 1.160,00 764,30
5	02.02	Заклана живина и други кланични производи од живина за јадење (освен шигерица), свежи, разладени или смрзнати: 2) Пилиња заклати и месо	734,10
6	10.01	Пченица и наполица (Мешана пченица и рж) 1) Тврда пченица: б) друга 2) Друго: в) друга пченица	70,00 70,00

1	2	3	4
7	10.05	Пченка: 2) Други: а) бела б) жолта д) друга	56,70 56,70 56,70
8	10.06	Ориз: 1) Во лушпа (оризова арпа или суров ориз): б) друг 2) Олупен но понатаму необработуван (карго или кафеав ориз) 3) Полубел и бел ориз, вклучувајќи и полиран или глазиран: а) полубел и бел б) полиран или глазиран 4) кршен	149,30 271,80 282,60 293,90 203,80
9	12.01	Маслодајно семе и плодови, цели или кршени: 4) Соја во зрно 8) Семе од сончоглед 10) Семе од репка или маслодајна репка	173,25 173,25 166,95
10	12.04	Шеќерна репка, цела или во парчиња, свежа, осушена или во прав: шеќерна трска: 1) Шеќерна репка	15,75
11	15.07	Растителни масла, течни и цврсти, сурови, пречистени или рафинирани: 1) Соино: а) сурово б) рафинирано 5) Сончогледово: а) сурово б) рафинирано 6) Масло од репка, маслодајна репка или слагича: а) од репка и маслодајна репка: 1) сурово 2) рафинирано	410,40 489,50 485,00 577,80 410,40 489,50
12	17.01	Шеќер од шеќерна репка и од шеќерна трска, во цврста состојба: 1) Шеќери сурови: а) од репка 2) Друго: а) рафинирани: 1) од репка	216,00 225,00
13	24.01	Тутун суров или непреработен: отпадоци од тутун: 1) Тутун, неизжилен, вештачки сушен во сушилници, наврел воздух, од типот „вирцинија” 2) Тутун, неизжилен, друг 3) Тутун во лист, потполно или делумно изжилен, од типот „вирцинија”	1.356,50 756,00 1.628,00

1	2	3	4
		4) Тутун во лист, пот- полно или делумно изжилен, друг	907,20
14	53.01	5) Отпадоци од тутун	75,60
		Волна од овци или од јагниња, невлачена и нечешлана:	
		1) Волна мрсна или прана на овца (со сиера)	453,10
		2) Друга:	
		а) волна, прана	951,95
		б) табачка волна	1.012,90
		в) друга	761,50
15	55.01	Памук, невлачен и не- чешлан:	
		а) Кратковлакнест	215,60
		б) Средновлакнест	309,95
		3) Долговлакнест	511,40

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за висината на посебната давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 18/73, 27/73, 47/73, 52/73, 5/74, 37/74, 58/74, 65/74, 23/75, 15/76, 26/76, 58/76, 5/77, 14/77, 19/77, 32/77, 42/77 и 56/77).

3. Ова наредба влегува во сила на 1 јули 1986 година.

Бр. 5753/1
26 јуни 1986 година
Белград

Заменик на директорот на
Сојузниот завод за цени,
Бранко Гостовиќ, с. р.

546.

Врз основа на член 17 од Законот за средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1976 до 1990 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 75/85), сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗДАВАЊЕ И АМОРТИЗАЦИЈА НА ОБВРЗНИЦИТЕ НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ

1. Со оваа наредба се регулираат начинот на издавање, текстот, формата и амортизацијата на обврзниците на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини (во натамошниот текст: обврзниците), што се издаваат за уплатен задолжителен заем за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини (во натамошниот текст: заем).

Под заем, во смисла на оваа наредба, согласно со член 1 став 1 точка 2 и член 8 став 8 од Законот за средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1990 година (во натамошниот текст: Законот), се сметаат уплатените средства на заемот на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини (во натамошниот текст: Фондот) за текуштата година и уплатените нездружени средства за претходната година по обврската за периодот од 1986 до 1990 година.

2. Заради издавање на обврзниците од Фондот на износ на задолжителниот заем организацијата на здружен труд врши пресметка на уплатените средства на заемот на Фондот на образецот - Пресметка на заемот на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини - „ОЗФ”, што е отпечатен кон оваа наредба и е нејзин составен дел.

Уплатувачот на заем го пополнува и го доставува образецот „ОЗФ”, заедно со завршната сметка на надлежната служба за општествено книговодство (во натамошниот текст: Службата) во два примерока. Службата ќе го при-способи образецот „ОЗФ” за автоматска обработка на податоци.

Организацијата на здружен труд која трајно врши стопанска дејност на територијата на две или повеќе републики односно автономни покраини, за дел од дејноста, што ја врши на територијата на одделна република односно автономна покраина составува образец „ОЗФ” и ѝ го поднесува на Службата. Службата што го прими образецот „ОЗФ” и го доставува на надлежната служба за општествено книговодство во републиката односно во автономната покраина на која ѝ се насочуваат уплатите на заемот.

Кон образецот „ОЗФ” уплатувачот на заем истовремено ѝ поднесува на Службата и налог за уплата односно враќање на разликата на заемот, утврдена со завршната сметка. Враќањето на заемот го врши Службата од средствата на уплатувачот на заемот во републиката односно автономната покраина, на начинот определен со пропис на републиката односно на автономната покраина.

Ако Службата утврди дека уплатите по конечната пресметка не им одговараат на фактичните уплати извршени во текот на уплатниот период, или конечната пресметка правилно да не е извршена, ќе бара нејзина исправа. Подносителот е должен, во рокот што ќе го определи Службата, да ги изврши потребните исправки и да ги от-страни недостатоците како и новата конечна пресметка на образецот „ОЗФ” да ѝ ја достави на Службата.

Ако се работи за зголемување на заемот на уплатувачот чија годишна сметка е завршена и вклучена во списокот за издавање на обврзници враќањето на уплатениот заем се врши во рок од 30 дена од денот на утврденото право на враќање на заем со зголемување на обврската на републиката односно автономната покраина за ист износ, на начинот што ќе го определи Службата на општественото книговодство на Југославија, во соработка со Народната банка на Југославија и со Фондот.

3. Врз основа на податоците од точка 2 на оваа наредба, Службата врши пресметка и составува список на уплатувачите на заемот по републики и автономни покраини.

Списокот од став 1 на оваа точка врз основа на кој се издаваат обврзниците на Фондот, ги содржи следните податоци:

- 1) реден број;
- 2) назив, адреса и број на поштата на уплатувачот на заемот на Фондот;
- 3) број на жиро-сметката на уплатувачот на заемот на Фондот;
- 4) пренесен износ на заемот на Фондот од претходната година;
- 5) износ на уплатениот заем на фондот за 19____ година;
- 6) износ на уплатените нездружени средства од претходната година што станале задолжителен заем на Фондот од 19____ година;
- 7) износ на пресметаната интеркаларна камата;
- 8) вкупен износ на заемот на Фондот за кој се издаваат обврзници на Фондот;
- 9) износ на заемот на Фондот помал од 10.000 динари што ќе се пренесе во наредната година.

4. Списокот од точка 3 на оваа наредба Службата на општественото книговодство на Југославија е должна да им го достави на Фондот и на Народната банка на Југославија до 31 јули текуштата година за претходната година.

5. Врз основа на списокот од точка 3 на оваа наредба примен од Службата на општественото книговодство на Југославија Народната банка на Југославија им издава обврзници на уплатувачите на заем до 31 декември текуштата година за претходната година на начинот што ќе го оп-

редели Фондот во спогодба со Народната банка на Југославија.

По рокот од став 1 на оваа точка Народната банка на Југославија обврзниците на Фондот што не можат да им ги врати на уплатувачите на заемот на нивна адреса што е назначена во списокот, ќе им ги достави на уплатувачите на нивно писмено барање.

6. Обврзниците на Фондот им се издаваат на уплатувачите на заем на годишниот износ на заемот, уплатен до 15 март текушната година за претходната година, како и на уплатениот нездружен износ на средствата што станал задолжителен заем согласно со член 8 став 8 од Законот, зголемен за износ на пресметаната интеркаларна камата согласно со член 8 став 10 и член 13 став 4 од Законот.

7. Обврзниците на Фондот се издаваат во апоени од 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000 и 5.000.000 динари.

Издадените обврзници на Фондот не можат да ѝ се вратат на Народната банка на Југославија заради замена.

8. Обврзниците на Фондот се состојат од два дела, и тоа:

1) од наметка на обврзницата на Фондот, на која се отпечатени сите битни елементи предвидени со оваа наредба;

2) талон, кој содржи 12 еднакви годишни ануитетски купони.

Предната страна на сметката на обврзницата на Фондот го содржи следниот текст:

„СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ФОНД НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ

Број на обврзницата _____ Серија _____

ОБВРЗНИЦА НА ДОНЕСУВАЧОТ

ЗА УПЛАТЕНИОТ ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ЗАЕМ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА 19 _____ ГОДИНА

На _____ динари кој износ ќе го исплати Народната банка на Југославија во името и за сметка на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини (во натамошниот текст: Фондот) во 12 (дванаесет) еднакви годишни рати, со камата по стапка од 10% годишно.

Обврската по оваа обврзница на Фондот се намирува врз основна на 12 ануитетски купони што претставуваат нејзин составен дел. Со исплатата на последниот купон престанува обврската на Фондот по оваа обврзница.

За обврската на Фондот по оваа обврзница гарантира федерацијата.

во Белград _____ 19 _____ година

Директор на Фондот,“

Опачината на наметката на обврзницата го содржи следниот текст:

„Оваа обврзница се издава врз основа на Законот за средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1990 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 75/85).

Работите на издавањето и амортизацијата по оваа обврзница ги врши, во името и за сметка на Фондот, Народната банка на Југославија.

Правото на наплата на одделни ануитетски купони на оваа обврзница застарува за три години од денот на втасаноста за наплата.

Забелешка:

Овде треба да се запише амортизациониот план.”

Текстот на ануитетските купони бр. 1 до 12 гласи:

1) на предната страна на купонот:

„Купон на обврзницата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недовол-

но развиените републики и автономни покраини по задолжителниот заем за 19 _____ година.

Износот од _____ динари по овој купон втасува за исплата на 1 јануари 19 _____ година”;

2) на опачината на купонот:

„СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Фонд на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини Белград”

Текстот на обврзниците на Фондот се печати на јазичите на народите на Југославија.

9. Амортизацијата на издадените обврзници на Фондот ја врши Народната банка на Југославија од средствата на Фондот.

Втасаниот купон од обврзницата на Фондот ѝ се поднесува на наплата на Службата.

Купонот на обврзницата на Фондот може да го наплатува и физичко лице кој е сопственик на обврзницата на Фондот односно на купонот на обврзницата на Фондот.

10. Исчезнатата обврзница на Фондот се амортизира во согласност со член 40 од Законот за хартиите од вредност („Службен лист на СФРЈ”, бр. 40/78 и 15/80).

11. Одредбите на оваа наредба се применуваат на издавањето и амортизацијата на обврзниците на Фондот врз основа на средствата на задолжителниот заем уплатен за периодот од 1986 до 1990 година.

12. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 6-4437/1

8 април 1986 година

Белград

Заменик
на сојузниот секретар за
финансии,
Вук Огњановиќ, с. р.

Образец „ОЗФ”

(Организациона единица на СОК)

Уплатувач _____

СР – САП _____

Место _____

Улица _____

_____ бр. _____

Дејност _____

ПРЕСМЕТКА

НА ЗАЕМОТ НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА 19 _____ ГОДИНА

Реден број	Уплати за период, месец	Датум на уплатата	Износ во динари
1	2	3	4

1. По основ на задолжителниот заем

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

1	2	3	4
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

20	Вкупно уплатено до 31 декември 19____ год.	x x x	
1	2	3	4
21			
22			
23			
24	Уплата на разликата по ЗС за 19____ година		
25	Вкупно уплатен заем (ред. бр. 21 до 24)	x x x	
26	Вкупно уплатен заем (ред. бр. 20 + 25)	x x x	

II. По основ на нездружиени средства за 19____ година

27			
28			
29			
30			
31	Вкупно уплатени нездружиени средства	x x x	
32	Вкупно уплатено (ред. бр. 26 + 31)	x x x	
33	Салдо на уплатите за кое не се издадени обврзници по претходната пресметка		
34	Вкупно (ред. бр. 32 + 33)	x x x	

Датум _____

М. П. _____

Потпис на овластеното лице уплатуач на заемот _____

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ „ОЗФ“

Во колоната 2 се запишува месецот за кој е извршена уплатата на заемот. Ако со еден налог е уплатена аконтација за повеќе месеци, се запишуваат месеците на кои се однесува уплатата. На пример, при уплатата за периодот јануари-март ќе се внесе: „за јануари, февруари и март“. Ако аконтацијата за еден месец е уплатена со повеќе налози, соодветни податоци од секој налог се внесуваат под посебни редни броеви на колоната 2.

Како датум на уплата, во колоната 3 се внесува датумот на изводот на жиро-сметката, т.е. денот кога е задолжена жиро-сметката на уплатувачот на заемот.

Месеците се обележуваат со апрапски двоцифрени броеви, и тоа: јануари со „01“, февруари со „02“, ноември со „11“ итн.

Во колоната 4 од ред. бр. 01 до 19 се внесуваат само ефективните уплати извршени во корист на соодветна збирна сметка на заемот до 31 декември пресметковната

година. Во таа колона, под ред. бр. 21, 22 и 23 се внесуваат уплатите на заемот во наредната година по основ на евен-туално заостанати аконтации на обврските за годината за која се врши пресметувањето на заемот што се извршени заклучно со 15 март наредната година.

Под реден број 24 се запишува износот на уплатената разлика утврдена со завршната сметка.

Под ред. бр. 27 до 30 се внесуваат износите на уплатените нездружиени средства на претходната година што станале задолжителен заем согласно со член 8 ст. 4 и 8 од Законот. Како датум на уплата на овие средства се внесува датумот кога е задолжена жиро-сметката на уплатувачот на средствата за здружување.

Под реден број 33 се запишува салдото на уплатата за кое не се издадени обврзници по претходната пресметка (остаток по заокружувањето на основницата за издавање на обврзниците во списокот). Тие податоци ги внесува надлежната служба на општествено книговодство.

За износ на враќањата на заемот извршени во текот на пресметковниот период се намалуваат претходните уплати. На ист начин се постапува и при враќањето на уплатените аконтации по завршната сметка на уплатувачот.

Вратените уплати не се запишуваат во образецот „ОЗФ“. Во случај на делумно враќање на заемот, во образецот „ОЗФ“ се запишуваат само првите уплати, и тоа само до износот кој останува како обврска по завршната сметка (износ кој не се враќа).

547.

Врз основа на член 56 ст. 1 до 4, член 58 став 3 и член 60 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација издава

НАРЕДБА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО АТЕСТИРАЊЕ НА ПРОФИЛИРАНИ ГУМЕНИ ЗАТИВНИ ЛЕНТИ ЗА ВРАТИ, КАПАЦИ И ПОДВИЖНИ ПРЕГРАДИ НА ЗАСОЛНИШТА И ДВОНАМЕНСКИ ОБЈЕКТИ СО ХЕРМЕТИЧКО ЗАТВОРАЊЕ НА КРИЛАТА

1. На задолжително атестирање подлежат профилирани гумени зативни ленти за врати, за капаци и за подвижни прегради на засолништа и двонаменски објекти со херметичко затворање на крилата (во натамошниот текст: средствата за затворање).

2. Постапка за атестирање на профилирани гумени зативни ленти (во натамошниот текст: зативните ленти) за врати, капаци и подвижни прегради на засолништа и двонаменски објекти со херметичко затворање на крилата, се спроведува за зативни ленти од домашно производство така што се атестира типот на зативната лента по секоја произведена партија и за зативни ленти од увоз така што се атестира типот на зативната лента по секоја увезена партија.

Под тип на зативна лента, во смисла на оваа наредба, се подразбира зативна лента од ист производител, со ист состав, произведена со иста технолошка постапка и со исто конструктивно решение.

Два основни типа на зативна лента се:

- 1) тип РН (слика 1) - за средства за затворање што се отпорни на притисок и што се затвораат херметички;
- 2) тип Н (слика 2) - за средства за затворање што се затвораат херметички.

Под производствена партија, во смисла на оваа наредба, се подразбира количината на зативна лента произведена од иста сировинска мешаница, и под исти технолошки услови, во процес кој не смее да биде прекинат подолго од седум дена (или со прекини кои не смеат да бидат подолги од седум дена).

3. На испитување заради задолжително атестирање подлежат следните карактеристики на квалитетот на зативни ленти, и тоа:

- 1) формата и мерите;
- 2) тврдоста;
- 3) прекинливата цврстина и издолжувањето при кинење;

- 4) трајната деформација со збивање на определена височина;
 5) трајната деформација при определено оптоварување;
 6) отпорноста спрема озон;
 7) кртоста на ниски температури;


- 8) отпорноста спрема високи температури;
 9) отпорноста спрема горење;
 10) дозволените промени по вештачко стареење.
 4. Карактеристиките на квалитетот на заптивните ленти од точка 3 на оваа наредба, се утврдени во табела 1, и тоа:

Табела 1


Карактеристики на квалитетот	Единица на мера	Дозволена вредност	Епрувети за испитување
1	2	3	4
1. Форма и мери	mm	според слика 1 и според слика 2 50 ± 5	од производ
2. Тврдост	ShA		од производ
3. Затезни својства, и тоа: а) прекинлива цврстина б) издолжување при кинење	MPa %	≥ 10 ≥ 350	од производ од производ
4. Трајна деформација со збивање на определена височина, 24 h на 100°C , и тоа: а) со збивање за 25% б) со збивање за 5 mm	% %	≤ 30 ≤ 15	од производ дел од производ со цел профил од производ
5. Трајна деформација при определено оптоварување, 24 h на 100°C	%	≤ 50	од производ
6. Отпорност спрема озон, 50×10^{-8} (50 prhm) озон по зафатнина, при издолжување од 12,5 %, 70 h на 40°C	—	без прснатини	дел од производ со цел профил
7. Кртост на ниски температури, 1 h (во гасовита материја) или 3 min (во течна материја), при температура од -25°C	—	без оштетување	од производ
8. Отпорност спрема високи температури, на 200°C , во траење од 90 min	mm	без промени на мерите, формата и изгледот ≥ 30	дел од производ со цел профил од типот „Н“ од производ
9. Отпорност спрема горење, кислороден индекс (LOI)	%		
10. Дозволените промени по вештачко стареење, во траење од 7 дена, на 100°C : а) тврдост б) прекинлива цврстина в) издолжување при кинење	ShA % %	најмногу + 5 најмногу – 15 најмногу – 20	од производ од производ од производ

Тип на профилот PH

Тип на профилот H



Слика 1



Слика 2

Дозволените отстапувања на мерите што не се назначени на сликата се определени со југословенскиот стандард JUS G.A1.100 – Гума. Дозволените отстапувања на мерите на пресувани и бризгани производи, табела 2, класа E2.

5. Карактеристиките на квалитетот на зативните ленти од точка 4 на оваа наредба се испитуваат, и тоа:

1) формата и мерите се проверуваат со микрометар чија притисна стапка дејствува со притисок од 22 ± 5 kPa или со погоден мерен инструмент или со шаблони погодни за мерење на долните и горните граници на толеранцијата;

2) тврдоста – според југословенскиот стандард JUS G.S2.125 – Физикални испитувања на гума. Определување на тврдоста на вулканизирана природна или синтетичка гума. Пропишаната дебелина на епруветата се остварува од два слоја;

3) прекинливата цврстина и издолжувањето при кинењето – според југословенскиот стандард JUS G.S2.127 – Гума. Определување на затезните својства. Епруветата има форма на лента, тип 2;

4) трајната деформација со збивање на определена височина, и тоа:

а) збивање за 25% од првобитната височина на епруветата, на начинот пропишан со југословенскиот стандард JUS G. S2.130 – Физикални испитувања на гума. Определување на трајната деформација со збивање на определена височина. Пропишаната височина на „мала“ епрувета се остварува од два слоја;

б) збивање за 5 mm на првобитната височина на целиот профил на готовиот производ со должина од 150 mm, кој се вградува во соодветната челична стега чии мерите и форма им одговараат на мерите и на формата на жлебот на средството за затворање во кое се вградува зативната лента. Мострата така збиена се држи 24 ± 0.2 h на температура од 100 ± 2 °C, а условите за испитување мораат да бидат во согласност со југословенскиот стандард JUS G.S2.130. Големината на уредот за испитување мора да им одговара на големината на мострата и на големината на челичната стега;

5) трајната деформација при определено оптоварување – според југословенскиот стандард JUS G.S2.134 – Физикални испитувања на гума. Определување на трајната деформација со дејство на определено оптоварување. Испитувањето се врши со мали епрувети; а дебелината на епруветата се остварува од два слоја;

6) отпорноста спрема озон – според југословенскиот стандард JUS G.S2.140 – Гумени и пластични црева. Определување на отпорноста спрема озон. Статично испитување.

Испитувањето се врши со методот 1;

7) кртоста на ниски температури – според југословенскиот стандард – JUS G.S2.137 – Физикални испитувања на гума. Испитување на кртоста со удар на ниски температури.

Испитувањето се врши на температура од -25 °C, на пет епрувети од типот А, со дебелина од $2 \text{ mm} \pm 0.2 \text{ mm}$; 8) отпорноста спрема високи температури се испитува на готов производ, така што мострата се држи во печка 90 min на температура од 200 °C. По ладењето на мострата на стандардна температура од 23 ± 2 °C се врши контрола на формата и мерите според одредбата под 1 на оваа точка. Должината на епруветата е 50 mm;

9) отпорноста спрема горење – според југословенскиот стандард JUS Z.C8.023 – Испитување на запаливоста на пластични маси и гума. Испитување на запаливоста со определување на индексот на кислородот.

Испитување се врши на 15 епрувети чии димензии се $2 \text{ mm} \times 6.5 \text{ mm} \times 100 \text{ mm}$;

10) дозволените промени по вештачко стареење – според југословенскиот стандард JUS G.S2.126 – Физикални испитувања на гума. Вештачко стареење на гума.

Сите испитувања од точка 5 на оваа наредба се вршат најмалку 72 h по вулканизацијата. Епруветите пред испитувањето мораат да се држат на температура од 23 ± 2 °C, при релативна влажност на воздухот од $50\% \pm 5\%$, најмалку 4 h.

Организацијата на здружен труд кон барањето за вршење работи на задолжително атестирање што ѝ го поднесува на организацијата на здружен труд овластена за атестирање (во натамошниот текст: овластената организација), најмалку 15 дена пред почетокот на производството на партијата, ги доставува следните податоци и документација:

1) фирма односно назив и седиште на организацијата на здружен труд;

2) техничка документација која ги содржи следните податоци:

а) конструкциони карактеристики;

б) механички особини и состав на гумената мешаница;

в) краток опис на технологијата на изработката;

3) упатство за вградување и одржување;

4) приказ на деталите на вградената зативна лента во средството за затворање.

Доколку во текот на производството дојде до прекин подолг од седум дена, произведената количина по таквиот прекин се смета како друга партија и барањето за атестирање мора да биде обновено.

7. Земање на мостри за испитување за секој тип зативна лента се врши на тој начин, што на секои 500 m произведена односно увезена партија се зема по една мостра долга 4 m.

Ако произведената односно увезената партија е помала од 500 m, се зема исто така една мостра со иста должина.

Избор на мострите од произведената односно увезената количина на зативна лента врши овластената организација за атестирање кај производителот односно на складот на увозникот.

Епруветите за испитување ги исечува од мострата овластената организација за атестирање. Бројот на епруветите по мостра за сите видови испитувања изнесува најмалку три, ако не е определено поинаку со точка 5 од оваа наредба.

За земањето мостри се составува записник кој содржи податоци за називот на производителот односно увозникот, за називот и типот на производот, за местото и датумот на земањето на мостри и за уочените грешки. Записникот го потпишуваат претставници на производителот односно на увозникот и на организацијата овластена за атестирање. Организацијата овластена за атестирање е должна да ги чува мострите односно епруветите една година.

8. Извештајот за испитување на зативни ленти, покрај податоците за карактеристиките на квалитетот утврдени со испитувањата според точка 5 од оваа наредба, ги содржи следните податоци, и тоа:

1) извештај за испитувањето на зативни ленти од домашно производство;

а) место, датум и број на записникот за земање мостри;

б) податоци за произведената партија, и тоа:

– датум на почетокот на производството;

– основни податоци за шаржата;

– податоци за количината на произведената односно испитаната хартија;

в) заклучок со образложение за издавањето на атест или на одбивањето издавање на атест;

г) фирма односно назив и седиште, како и шифра на овластената организација, место, датум, потпис на овластеното лице и отпечаток на печатот;

2) извештајот за испитување на зативни ленти од увоз ги содржи, покрај податоците од одредбата под 1 на оваа точка, уште и следните податоци:

а) земја на потеклото;

б) фирма односно назив и седиште на увозникот односно на застапникот на странска фирма;

в) број и датум на договорот;

г) број и датум на фактурата;

д) место и датум на втасувањето;

е) количина на испораката односно на партијата.

9. За зативни ленти за кои со испитување ќе се утврди дека ги исполнуваат пропишаните услови, организацијата овластена за атестирање издава атест кон кој го прилага извештајот за испитувањето.

Атестот со приложениот извештај за испитувањето се издава во три примероци, од кои еден му се доставува на подносителот на барањето, еден на Сојузниот завод за стандардизација, а еден задржува организацијата на здружен труд која го извршила атестирањето.

Се смета дека зативната лента од точка 1 на оваа наредба е снабдена со важечки атест, ако пуштањето во промет е извршено најмногу една година по денот на издавањето на атестот.

10. Зативната лента за која е издаден атест, производителот – ако се работи за домашен производ односно увозникот – ако се работи за увозен производ, ја означува со атестен знак. Атестниот знак се нанесува на секое пакување со посебно изработен жиг.

Изгледот на атестниот знак е утврден со Наредбата за изгледот и употребата на атестниот знак („Службен лист на СФРЈ”, бр. 4/79 и 31/81), а големината „Б” од точка 4 на таа наредба мора да изнесува најмалку 50 mm.

Атестниот знак содржи и две буквени и две бројни ознаки. Буквените ознаки се однесуваат на групата и подгрупата југословенски стандарди (GS), а бројните ознаки се шифри на организациите овластени за атестирање.

Покрај атестниот знак, производителот односно увозникот мора на секое пакување да ги назначи и бројот на атестот и количината на атестираната партија.

На крајот на зативната лента се нанесува ознака со: називот на производителот, месецот и годината на производството, типот на профилот (РН или Н) и шифрата на

овластената организација која врши атестирање (на пр. GS 01). Оваа ознака се нанесува со отпечаток на печатот со бела боја така што меѓусебното растојание на соседните ознаки по должината на зативната лента да е најмногу 2 m.

11. За атестирање на зативни ленти (од точка 1 на оваа наредба) Сојузниот завод за стандардизација може да овласти организација на здружен труд која во поглед на опременоста и стручната квалификација на кадрите ги исполнува следните услови:

- а) располага со следната опрема:
 - 1) уред за режење на епрувети од готов производ;
 - 2) микрометар или оптички мерен инструмент со точност на мерење од 0,01 mm односно шаблони за мерење на долните и горните граници на толеранциите на мерите на профилите;
 - 3) апарат за испитување на тврдоста на гумата;
 - 4) машина за испитување на затезните својства;
 - 5) уред за испитување на трајната деформација со збивање на определена височина;
 - 6) уред за испитување на трајната деформација при определено оптоварување, со микрометар за мерење на височината на профилот со точност од 0,01 mm, уред за оптоварување со точност $\pm 1\%$ и сушилица;
 - 7) уред за испитување на отпорноста спрема дејство на озон;
 - 8) комора за вештачко стареење на гума со можност за регулирање и мерење на температурата со точност од $\pm 1^\circ\text{C}$ и со можност за измена на воздухот од 3 до 10 пати на час;
 - 9) уред за испитување на кртоста на ниски температури со можност на контролирано ладење, со точност на регулирањето и мерењето на температурата од $\pm 1^\circ\text{C}$ за гасовити средини и $\pm 0,5^\circ\text{C}$ за разладни течности;
 - 10) уред за мерење на отпорноста спрема високи температури, со точност од $\pm 1^\circ\text{C}$;
 - 11) уред за испитување на отпорноста спрема горење со помош на определување на кислородниот индекс;
 - б) имиња на работници за работи на атестирање кои ги имаат следните стручни квалификации:
 - 1) висока стручна подготовка од техничка насока или хемиско-технолошка насока, со најмалку пет години работно искуство на работи на испитување на гума или пластични маси - ако е во прашање работник кој раководи со испитувањето;
 - 2) средна стручна подготовка од техничка или хемиско-технолошка насока, со најмалку пет години работно искуство на работи на испитување на гумени или пластични производи - ако се во прашање работници кои вршат испитување.

12. Организацијата на здружен труд овластена за атестирање е должна да изврши атестирање во рок од 45 дена, од денот на приемот на барањето.

13. Оваа наредба влегува во сила по истекот на шест месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-4849/1
14 октомври 1985 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгојевиќ, с.р.

548.

Врз основа на точка 3 став 1 од Одлуката за составот на сојузните комитети („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/78, 1/80, 41/80 и 24/86), претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

1. Се утврдува дека во Сојузниот комитет за земјоделство се делегирани:

а) од страна на определени сојузни органи на управата и сојузни организации, самоуправни организации и заедници и општествени организации во федерацијата, како нивни претставници, и тоа:

- 1) од Сојузниот секретаријат за народна одбрана: генерал мајор, Антон Јуричик;
- 2) од Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи Томислав Јовановиќ, помошник на сојузниот секретар;
- 3) од Сојузниот завод за општествено планирање: д-р Владимир Угринчиќ, директор во Сојузниот завод за општествено планирање;
- 4) од Стопанската комора на Југославија Славомир Радосавлевиќ, в.д. секретар на Општото здружение за земјоделство и прехранбена индустрија на Југославија;
- 5) од Здружниот сојуз на Југославија Ратко Свиляр, претседател на Здружниот сојуз на Југославија;

б) од Општото здружение за земјоделство и прехранбена индустрија на Југославија Цавид Гуник, претседател на Извршниот одбор на Општото здружение за земјоделство и прехранбена индустрија на Југославија;

в) од страна на извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, како нивни претставници, и тоа:

1) од Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина д-р Митар Башовиќ, член на Извршниот совет и претседател на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство;

2) од Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора Филип Огненовиќ, член на Извршниот совет и претседател на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство;

3) од Извршниот совет на Собранието на СР Хрватска Чедо Паиќ, член на Извршниот совет и претседател на Републичкиот комитет за земјоделство и шумарство;

4) од Извршниот совет на Собранието на СР Македонија м-р Богдан Тодоровски, член на Извршниот совет и претседател на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство;

5) од Извршниот совет на Собранието на СР Словенија Милан Кнежевиќ, член на Извршниот совет и претседател на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и исхрана;

6) од Извршниот совет на Собранието на СР Србија: Жарко Секулиќ, член на Извршниот совет и претседател на Републичкиот комитет за земјоделство и шумарство;

7) од Извршниот совет на Собранието на САП Војводина Јоже Хорват, член на Извршниот совет и покраински секретар за земјоделство, прехранбена индустрија и шумарство;

8) од Извршниот совет на Собранието на САП Косово Азиз Шипковица, член на Извршниот совет и претседател на Покраинскиот комитет за земјоделство и шумарство.

2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението за утврдување на составот на Сојузниот комитет за земјоделство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/82).

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 4748/1
18 јули 1986 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
земјоделство,
Сава Вујков, с.р.

549.

Врз основа на точка 3 став 1 од Одлуката за составот на сојузните комитети („Службен лист на СФРЈ”, бр. 26/78, 1/80, 41/80 и 24/86) претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ

1. Се утврдува дека во Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди се делегирани:

а) од страна на определени сојузни органи на управата и сојузни организации, самоуправни организации и заедници и општествени организации во федерацијата, како нивни претставници, и тоа:

1) д-р Никола Бикуновиќ, полковник, началник на Заводот за социјално осигурување на воените осигуреници, како делегат на Сојузниот секретаријат за народна одбрана и

2) д-р Никола Шуменовиќ, секретар на Сојузот на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија и на Сојузот на заедницата на здравственото осигурување и здравството на Југославија, како делегат на Сојузот на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија.

б) од страна на извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини како нивни претставници, и тоа:

1) Мујо Чомиќ, член на Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина и претседател на Републичкиот комитет за прашања на борците и воените инвалиди, како делегат на извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина;

2) Милинко Масловариќ, директор на Републичката управа за боречко-инвалидски прашања, како делегат на Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора;

3) Јандирија Бодрожик, претседател на Републичкиот комитет за боречки и инвалидски прашања, како делегат на Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска;

4) Коста Петров, директор на Републичката управа за прашања на борците и воените инвалиди, како делегат на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија;

5) Стане Котник, член на Извршниот совет на Собранието на СР Словенија и претседател на Републичкиот комитет за борци и воени инвалиди, како делегат на Извршниот совет на Собранието на СР Словенија;

6) Јово Мишковиќ, член на Извршниот совет на Собранието на СР Србија и претседател на Републичкиот комитет за боречки и инвалидски прашања, како делегат на Извршниот совет на Собранието на СР Србија;

7) Садри Кабаши, директор на Покраинската управа за боречки и инвалидски прашања, како делегат на Извршниот совет на Собранието на САП Косово;

8) Живорад Лалиќ, член на Извршниот совет на Собранието на САП Војводина и претседател на Покраинскиот комитет за боречки и инвалидски прашања, како делегат на Извршниот совет на Собранието на САП Војводина.

2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението за утврдување на лицата делегирани во Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди („Службен лист на СФРЈ”, бр. 46/82, 49/83 и 15/84).

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

01 бр. 594
18 јуни 1986 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
прашања на борците и
воените инвалиди,
Илија Вакиќ, с. р.

550.

Врз основа на точка 3 став 1 од Одлуката за составот на сојузните комитети („Службен лист на СФРЈ”, бр. 26/78, 1/80, 41/80 и 24/86), претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ИНДУСТРИЈА

1. Се утврдува дека во Сојузниот комитет за енергетика и индустрија се делегирани:

а) од страна на определени сојузни органи на управата и сојузни организации, самоуправни организации и заедници и општествени организации во федерацијата како нивни претставници, и тоа:

1) Сојузниот секретаријат за народна одбрана: Светислав Пешиќ, полковник;

2) Сојузниот завод за општествено планирање: Јово Кепчија, директор во Сојузниот завод за општествено планирање;

3) Сојузот на републиките и покраинските самоуправни интересовни заедници за научна дејност на Социјалистичка Федеративна Република Југославија:

проф. д-р Горѓи Демировски, електротехнички факултет Скопје;

4) Стопанската комора на Југославија: Златко Галиќ, секретар на Општото здружение на градежништвото и индустријата на градежниот материјал на Југославија;

5) Заедниците на економските институти: д-р Славенко Гргуревиќ, истражувач на Институтот за економика на индустријата;

6) Деловната заедница за истражување, развој и мирновременско користење на нуклеарната енергија:

инж. Предраг Анастасиевиќ, директор на Деловната заедница за истражување, развој и мирновременско користење на нуклеарната енергија;

7. Деловните заедници на југословенската машиноградба и електромашиноградба:

инж. Душан Радојковиќ, генерален секретар на Деловната заедница на југословенската машиноградба и електро-машиноградба;

8) Општото здружение на организациите на нафтено-то стопанство на Југославија:

м-р Зоран Пуповац, секретар на Општото здружение на организациите на нафтено-то стопанство на Југославија;

9) Здружението на рудниците на јаглен на Југославија:

инж. Љубо Чук, секретар на Здружението на рудниците за јаглен на Југославија;

10) Југославенскиот комитет на Светската конференција за енергија:

проф. д-р Момчило Симоновиќ, член на Претседателството на Југословенскиот комитет на Светската конференција за енергија;

11) Заедниците на југословенското електростопанство:

инж. Василие Пирошки, генерален директор на Заедницата на југословенското електростопанство;

12) Постојаната конференција на градовите и општините на Југославија:

Тарик Каравдиќ, генерален секретар на Постојаната конференција на градовите и општините на Југославија;

б) од страна на извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини како нивни претставници, и тоа на:

1) Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина:

Вукота Вишњевац, член на Извршниот совет и претседател на Републичкиот комитет за енергетика и индустрија;

2) Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија:

д-р Томислав Бундалевски, член на Извршниот совет и претседател на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и мало стопанство;

3) Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Словенија:

м-р Павел Кунц, член на Извршниот совет и претседател на Републичкиот комитет за енергетика;

4) Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Србија:

м-р Раде Чолиќ, член на Извршниот совет и претседател на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво;

5) Извршниот совет на Саборот на Социјалистичка Република Хрватска:

Стипе Тојчиќ, член на Извршниот совет и претседател на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија, рударство и занаетчиство;

6) Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Црна Гора:

Петрашин Касалица, член на Извршниот совет и републички секретар за работи на стопанството;

7) Извршниот совет на Собранието на Автономна Покраина Војводина:

д-р Рајко Томановиќ, член на Извршниот совет и претседател на покраинскиот комитет за енергетика и суровини;

8) Извршниот совет на Собранието на Автономната Покраина Косово:

Томислав Секулиќ, член на Извршниот совет.

2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението за утврдување на составот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 11/83).

3. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 2547

20 јуни 1986 година

Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
енергетика и индустрија,
д-р Андреј Овчирк, с. р.

551.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за основите на банкарскиот и кредитниот систем („Службен лист на СФРЈ”, бр. 70/85 и 9/86), генералниот директор на Службата на општественото книговодство пропишува

УПАТСТВО

ЗА ПОДАТОЦИТЕ ШТО ИНТЕРНАТА БАНКА ГИ ОБЕЗБЕДУВА И ГИ ДОСТАВУВА ДО СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЕВИДЕНЦИЈА И ЗА ВРШЕЊЕ ИНФОРМАТИВНО-АНАЛИТИЧКИ РАБОТИ

1. Со ова упатство се пропишува кои податоци интерната банка ги обезбедува во книговодството и во другите евиденции за потребите на општествената евиденција и за вршење информативно-аналитички работи, како и начинот и роковите за доставување на тие податоци до Службата на општественото книговодство.

2. Во книговодствените и во другите евиденции интерната банка е должна да обезбеди податоци за:

1) состојбата на краткорочните кредити и на кредитите за трајни обртни средства што ги одобрила интерната банка;

2) исплатите за инвестиции од инвестиционите кредити што се реализираат преку жиро-сметката на интерната банка, а се водат како пласмани на индивидуални партии на соодветни конта во книговодството на интерната банка;

3) промените на паричните средства на основачите на интерната банка евидентирани на интерните сметки во интерната банка, на начинот определен во точ. 3 до 12 на ова упатство.

Податоците за состојбата на краткорочните кредити и на кредитите за трајни обртни средства интерната банка ги доставува на Службата на општественото книговодство на образецот Месечен извештај за кредитите за обртни средства („К-1”), а податоците за исплатите за инвестиции од инвестиционите кредити – на образецот – Ме-

сечен извештај за исплатите за инвестиции од средствата на инвестиционите кредити во користење („ИН-К-1”), што со упатство ги утврдува генералниот директор на Службата на општественото книговодство, во согласност со Одлуката за утврдување на Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја.

3. Со евиденциите за промените на интерните сметки на основачите на интерната банка во интерната банка се опфаќаат податоци за:

1) промените настанати со плаќање на меѓусебните обврски на основачите на интерната банка по основ на промет на стоки и вршење услуги, освен по основ на инвестиции, преку интерни сметки, во согласност со одредбите на Правилникот за спроведување на одредбите на член 27 став 1 точ. 5 и 6 и член 29 ст. 2 и 4 од Законот за основите на банкарскиот и кредитниот систем („Службен лист на СФРЈ”, бр. 19/86 – во натамошниот текст: Правилникот);

2) промените настанати со привремен распоред на заедничкиот приход со пренос на средствата на заедничкиот приход на жиро-сметката на интерната банка, врз основа на чл. 1, 2 и 4 од Правилникот;

3) преносот на средствата на жиро-сметката на интерната банка од кредитите што интерната банка, врз основа на самоуправна спогодба или договор во согласност со член 33 од Законот за основите на банкарскиот и кредитниот систем (во натамошниот текст: Законот) ги зела во свое име, а за сметка на основач на интерната банка;

4) пренесените средства на жиро-сметката на интерната банка од жиро-сметките и од други сметки на основачите на интерната банка заради намиравање на обврските на основачите на интерната банка што ги извршува интерната банка во свое име, а за сметка на основачите на интерната банка, врз основа на член 27 став 1 точка 6 од Законот;

5) преносот на меници на основачите на интерната банка врз интерната банка заради здружување на средства;

6) здружувањето на средствата содржани во обврзници и во други хартии од вредност на основачите во интерната банка во интерна банка;

7) кредитите од здружените и од други средства кај интерната банка, што се евидентираат на интерните сметки на основачите на интерната банка (во натамошниот текст: интерната сметка);

8) исплатите од жиро-сметката на интерната банка за сметка на основачите на интерната банка од средствата наведени во одредбите под 2 до 7 на овој став.

При евидентирањето на промените од став 1 на оваа точка на интерните сметки и другите евиденции интерната банка обезбедува податоци во согласност со содржината на истражувањето утврдено со Одлуката за утврдување на Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја, за Месечниот извештај за плаќањата извршени за сметка на основачите на интерната банка на Образецот Р-1 (во натамошниот текст: Образец „Р-1”).

Образецот „Р-1”, со видот на примања и издавања – на шифри на расчленетиот промет и со упатството за пополнување, е отпечатен кон ова упатство и претставува негов составен дел.

Распоредувањето на примањата и издавањата (промените) на интерната сметка по шифрите на расчленетиот промет (во натамошниот текст: шифрите) се утврдува врз основа на податоците од налогот за целта на дознаките што се извршуваат преку жиро-сметката на интерната банка, а за наложите од член 10 на Правилникот врз основа на податоците за основата на создавањето на обврската.

Евиденциите од став 2 на оваа точка се водат посебно за секој основач на интерната банка.

4. Податоците за потребите на општествената евиденција и за вршење информативно-аналитички работи, обезбедени во евиденциите од точка 3 на ова упатство, интерната банки ги доставува на организационата единица на Службата на општественото книговодство кај која се води жиро-сметката на таа банка, и тоа:

1) со поднесување налог од чл. 3 и 12 на Правилникот – што се обележуваат со шифри на начинот пропишан во точ. 5 и 6 на ова упатство;

2) со поднесување на Образецот „Р-1” – за промените на интерната сметка на основачите на интерната банка за кои не се поднесуваат налози за пресметка,

3) со поднесување на Месечен извештај за извршени плаќања за инвестициите од интерната сметка на основачите на интерната банка по инвестиционите објекти на Образецот „Р-1/а ИБ“ (во натамошниот текст: „Образецот „Р-1/а ИБ“).

Во евиденциите од точка 3 на ова упатство, врз основа на кои се составува Образец „Р-1“, се искажуваат исплатите и уплатите за сметка на основач на интерната банка преку жиро-сметката на интерната банка.

Во евиденциите од точка 3 став 2 на ова упатство, поради разликите во начинот на доставување податоци од став 1 на оваа точка на шифрата „30-Плаќање на други корисници на општествени средства по основ на набавка на материјал, услуги и купување на трговски стоки“, посебно се обезбедуваат податоци за промените настанати по тој основ на плаќање на меѓусебните обврски на основачите на интерната банка, за кои се издаваат пресметковни налози, а посебно за исплатите по тој основ на жиро-сметката на интерната банка за сметка на основачот на интерната банка, што се внесуваат на Образецот „Р-1“.

5. Кога плаќањето на меѓусебните обврски на основачите на интерната банка се врши врз основа на член 6 од Правилникот наложите за пресметка, интерната банка ги обележува, и тоа:

1) налогот издаден на износот на изедначениот долговен и побарувачки промет на интерната сметка во пресметковниот период на примерокот „Налог за одобрение“ (во натамошниот текст: „Одобрението“) – со шифрата „11 – Примања од корисници на општествени средства што влегуваат во вкупниот приход односно изворниот приход“ (во натамошниот текст: шифрата „11“), а на примерокот на налогот „Извештај за задолжувањето“ (во натамошниот текст: „Задолжувањето“) – со шифрата „30 – Плаќање на други корисници на општествени средства по основ на набавка на материјал, услуги и купувања на трговски стоки“ (во натамошниот текст: шифрата „30“);

2) налогот издаден на износот на пресметаните обврски над изедначениот долговен и побарувачки промет на „одобрението“ – со шифрата „19 – Други примања меѓу корисниците на општествени средства“, а на „Задолжувањето“ – со шифрата „30“;

3) налогот издаден на износот на пресметаните побарувања над изедначениот долговен и побарувачки промет на „одобрението“ – со шифрата „11“, а на „Задолжувањето“ – со шифрата „99 – Други издавања меѓу корисниците на општествени средства“ (во натамошниот текст: шифрата „99“), како пренос по основ на здружување на средства.

6. Налозите за спроведување на привремен распоред на заедничкиот приход преку жиро-сметките на основачите на интерната банка, издадени врз основа на член 3 од Правилникот за обележување на „одобрението“ – шифрата „11“, а на „Задолжувањето“ – со шифрата „99“.

На налогот со кој средствата на заедничкиот приход, врз основа на член 1 став 2 од Правилникот, се пренесуваат во корист на жиро-сметките на учесниците што не се основачи на интерната банка, се обележува само „одобрението“, со шифрата „11“.

Ако наплатената реализација во готово непосредно се уплатува на проодна сметка за собирање на заедничкиот приход (сметка 833 кај СОК), интерната банка во евиденциите од точка 3 на ова упатство тој податок посебно го обезбедува на шифрата „10-Примања од населението што влегуваат во вкупниот приход, односно во изворниот приход“ (во натамошниот текст: шифрата „10“).

Интерните банки кај кои се вршат уплатите од став 3 на оваа точка, при издавање на налозите од ст. 1 и 2 на оваа точка, издаваат по два налога за пресметка – еден кој се означува со шифрата „10“, а другиот – со шифрата „11“.

Ако во заедничкиот приход евидентиран на интерната сметка е содржан и наплатениот данок на промет на производи и услуги, износот на тој данок се евидентира на шифрата „51 – Запрени даноци на промет на производи и на извршени услуги, други запрени надомести, придонеси и слично“ (во натамошниот текст: шифрата „51“) во моментот на уплатата – преносот на средствата на жиро-сметката на интерната банка на соодветните сметки за уплата на тие даноци.

7. Исплатите за инвестиции што интерната банка ги врши за сметка на основач на интерната банка – инвеститорот од средствата на тој основач претходно пренесени на жиро-сметката на интерната банка се искажуваат:

1) на шифрата на расчленетиот промет „70“, „71“, и „72“, на Образецот „Р-1“, под ред. бр. 22, 23 и 24;

2) по инвестиционите објекти на Образецот „Р-1/а ИБ“, на начинот утврден во точка 10 на ова упатство.

За исплатите за инвестициите по инвестиционите објекти во свое име и за своја сметка, интерната банка доставува посебен месечен извештај на Образецот „Р-1/а ИБ“.

Исплатите за инвестициите извршени од инвестиционите кредити во користење, интерната банка ги искажува на Образецот „Ин-К-1“.

8. Промените евидентирани на интерната сметка на основачот на интерната банка што не се спроведени преку жиро-сметката на основачот на интерната банка, се распоредуваат по шифрите на расчленетиот промет на следниот начин:

1) на шифрата „13“ се евидентира:

– преносот на кредитите земени од името на интерната банка, а за сметка на основачот на интерната банка, од жиро-сметките на другите даватели на кредити на жиро-сметката на интерната банка;

– приливот на средства на жиро-сметката на интерната банка што е евидентирана на интерната сметка на основачот на интерната банка по основ на емисија на хартии од вредност за сметка на основач на интерната банка;

– одобрените кредити од здружени и од други средства кај интерната банка за одржување на текуштата ликвидност на основачот на интерната банка што се евидентирани преку интерните сметки на основачот на интерната банка;

– кредитите одобрени на основачот на интерната банка а во врска со плаќањето на меѓусебните обврски на основачот на интерната банка во интерната банка (член 6 од Правилникот).

Отплатата на кредитите односно враќањето на другите средства искажани на шифрата „13“, што ги врши интерната банка за сметка на основачите на интерната банка се искажува на шифрата „93-Вратени позајмици и отплати на кредити“;

2) на шифрата „15-Самопридонеси и слични примања од населението“, се евидентираат уплатите на населението по тој основ на жиро-сметката на интерната банка, што му припаѓаат на определен основач на интерната банка, ако таков начин на уплата е предвиден со самоуправната спогодба за здружување во интерна банка или со договор (уплата на населението за добивање приклучок за електрична енергија, вода, телефон и др.);

3) на шифрата „30“ се евидентираат исплатите од жиро-сметката на интерната банка, извршени за сметка на основачите на интерната банка по основ на набавениот материјал, извршени услуги и за купени трговски стоки, и тоа исплати на други корисници на средства врз основа на член 27 став 1 точка 6 од Законот;

4) на шифрата „31 – Исплати на населението за стоки и услуги“ се евидентираат исплатите по тој основ од жиро-сметката на интерната банка за сметка на основач на интерната банка;

5) на шифрата „32 – Надомести на населението за извршена работа или по основ на други права од работниот однос“ се евидентираат само надоместите што ги товарат материјалните трошоци на основач на интерната банка;

6) на шифрата „35 – Платени камати, осигурувања и слично“, се евидентираат платените камати што основачот на интерната банка ги надоместува од вкупниот приход и други договорни обврски што ги товарат материјалните трошоци на основачот на интерната банка.

7) на шифрата „51“ прометот може да се евидентира само во случајот од точка 6 став 5 на ова упатство;

8) на шифрите „70 – Исплати за инвестиции меѓу корисниците на општествени средства“, „71 – Чисти лични доходи исплатени од средствата на инвеститорот“, и „72 – Други надомести на населението од средствата на инвеститорот“ (во натамошниот текст: шифрите „70“, „71“ односно „72“) прометот се евидентира само кога со самоуправна спогодба интерната банка е овластена да врши исплата од жиро-сметката на интерната банка во свое име, а за сметка на основач на интерната банка – инвеститор од средствата што тој основач претходно ги пренесол на жиро-сметката на интерната банка.

Пресметаните и платените даноци и придонеси на личните доходи и другите надомести од средствата за ин-

вестиции (искажани на шифрата „71“, односно „72“), се евидентираат на шифрата „38 – Издвојувања за општа, заедничка и друга потрошувачка а издвоените средства за станбена изградба – на шифрата „82 – Издвоени средства за станбена изградба“. Издвојувањата по овој основ од доходот и од личните доходи не се евидентираат на интерните сметки на основачите на интерната банка;

9) на шифрата „97 – Исплати на населението по други основи“ се евидентираат исплатите од жиро-сметката на интерната банка за сметка на член на интерната банка по основ на надомести за употреба на лични средства за работа надвор од просторите на основната организација на здружен труд (работа на „сиц“), односно на земјоделски производители ако го здружиле трудот во рамките на основна организација на кооперанти, закупнина на земјиште, деловни простории и др. станарина односно исплата по други основи што се искажуваат на таа шифра според одредбите на точка 3 став 2 од ова упатство;

10) на шифрата „98 – Пласмани на сопствени средства се евидентираат уплатите за намирување на други обврски по основ на инвестициони вложувања (за изградба на енергетски објекти и др.) што по истекот на пропишаниот рок му се враќаат на инвеститорот. На таа шифра не се искажува меѓусебното кредитирање на основачите на интерната банка од средствата здружени кај интерната банка.

9. Образецот „Р-1“ се составува посебно за секој основач на интерната банка и се доставува до 8 во месецот по истекот на извештајниот период на организационата единица на Службата на општественото книговодство кај која интерната банка има жиро-сметка.

Пред составувањето на месечниот извештај на Образецот „Р-1“ интерната банка, врз основа на евиденцијата од точка 3 на ова упатство, го утврдува збирот на промените во периодот од 1 јануари до последниот ден на извештајниот период, по шифрите за расчленетиот промет, поединечно за секој основач на интерната банка.

10. Месечниот извештај на Образецот „Р-1/а ИБ“ се составува посебно за секој основач на интерната банка и за интерната банка како инвеститор по инвестиционите објекти кумулативно за извештајниот период текуштата година и го доставува до 8. во месецот по истекот на извештајниот период на организационата единица на Службата на општественото книговодство кај која интерната банка има жиро-сметка.

По составувањето на Месечниот извештај на Образецот „Р-1/а ИБ“ интерната банка го утврдува слагањето на збирот на износите од овој извештај со износите на шифрите „70“, „71“ и „72“ на Образецот „Р-1“ поединечно за секој основач на интерната банка. Освен тоа, збирот на износите од сите обрасци „Р-1/а ИБ“ за основачите и интерната банка како инвеститор, мора да се слага со износите што се евидентирани на шифрите „70“, „71“ и „72“ на жиро-сметката на интерната банка кај Службата на општественото книговодство.

11. Образецот „Р-1/а ИБ“, со упатството за неговото пополнување, е отпечатен кон ова упатство и е негов составен дел.

12. Со денот на влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи Упатството за податоците што интерната банка ги обезбедува и ги доставува до Службата на општественото книговодство за потребите на општествените евиденции за вршење информативно-аналитички работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/82, 67/84, 57/85).

13. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

20 Бр. 1/42

6 јуни 1986 година

Белград

Заменик
на генералниот директор на
Службата на општественото
книговодство,
Момчило Томиќ, с. р.

03

ИНТЕРНА БАНКА

Образец „Р-1“

Седиште на СОК

ИЗВЕШТАЈ НА ИНТЕРНАТА БАНКА

за плаќањата извршени на сметка на основачите на интерната банка
за периодот од 1 јануари до _____ 198_____ година

Назив и седиште на основачот на интерната банка

чија жиро-сметка се води кај

(седиште на СОК)

Вид на работа

Период

Податоци за основачот на интерната банка:

I СЛОГ										II СЛОГ											III СЛОГ											
Основна сметка на СОК			Индивидуална партија							Територија				Матичен број на статистичкиот орган							Намена	Значење	Број на корисникот		Дејност							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
																					9											

ВО ДИНАРИ БЕЗ ПАРИ

НАЗИВ НА ЕЛЕМЕНТОТ	Реден број	Шифра	ИЗНОС	ДИРКА
1	2	3	4	
Почетно салдо	0	1	02	× × × × × × × × × × +

ПРИМАЊА

Примања од населението што влегуваат во вкупниот приход, односно изворни приходи

0 2 10 × × × × × × × × × × +

НАЗИВ НА ЕЛЕМЕНТОТ	Реден број		Шифра	ИЗНОС	ДИРКА
1	2	3	4		
Примања од КОС што влегуваат во вкупниот приход, односно изворни приходи	0	3	11	х х х х х х х х х х	+
Средства примени од буџети и фондови	0	4	12	х х х х х х х х х х	+
Примени кредити и позајмици	0	5	13		+
Примања остварени со индосирање на меница по основ на реализација на производи и услуги	0	6	14	х х х х х х х х х х	+
Самопридонеси и слични примања од населението	0	7	15		+
Приходи од лотарија, осигурување и сл.	0	8	16	х х х х х х х х х х	+
Наплата на КОС од населението по други основи	0	9	17	х х х х х х х х х х	+
Ослободени средствана пласмани и други вратени сопствени средства	1	0	18	х х х х х х х х х х	+
Други примања меѓу КОС	1	1	19	х х х х х х х х х х	+
Вкупно примања (02 до 11)	1	2			
Вкупни средства (01 плус 12)	1	3		х х х х х х х х х х	◇
ИЗДАВАЊА					
Плаќања на други КОС по основ на набавка на материјали, услуги и купување на трговски стоки	1	4	30		–
Исплати на населението за производи и услуги	1	5	31		–
Надомести на населението за извршена работа или по основ на права од работниот однос	1	6	32		–
Платени камати, осигурување и сл.	1	7	35		–
Издвојувања за општа, заедничка и друга потрошувачка	1	8	38		–
Исплатени чисти лични доходи и надомести на чисти лични доходи	1	9	40	х х х х х х х х х х	–
Исплати на населението по основ на социјално осигурување, солидарно, боречки права и др.	2	0	43	х х х х х х х х х х	–
Запрени даноци на промет на производи и на извршени услуги, други запрени надомести, придонеси и сл.	2	1	51		–
Исплати за инвестиции меѓу КОС	2	2	70		–
Чисти лични доходи исплатени од средствата на инвеститорот	2	3	71		–
Други надомести на населението од средствата на инвеститорот	2	4	72		–
Издвојување на средства за станбена изградба	2	5	82	–	
Средства пренесени на ОЗТ од општествените дејности за покрите на тековните потреби	2	6	84	х х х х х х х х х х	–
Вратени позајмици и отплати на кредити	2	7	93		–
Исплати на населението на згодитоци на лотарија, премии на осигурување и сл.	2	8	96	х х х х х х х х х х	–
Исплати на КОС на населението по други основи	2	9	97		–
Пласмани на сопствени средства	3	0	98		–
Други издавања меѓу КОС	3	1	99	х х х х х х х х х х	–
Вкупно издавања (14 до 31)	3	2			◇
Конечно салдо (13–32)	3	3	06	х х х х х х х х х х	–

Составил _____

Контролирал _____

(Место за печат и потпис)

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

1. Во соодветните полиња пред насловот на образецот интерната банка запишува:

1) назив и седиште на интерната банка и ознака на седиштето на Службата на општественото книговодство кај која се води жиро-сметката на интерната банка;

2) период за кој е составен извештајот;

3) назив и седиште на основачот на интерната банка за кого се поднесува извештајот и ознака на седиштето на Службата на општественото книговодство кај која се води жиро-сметката на основачот на интерната банка;

4) во I слог во кодексите 1 до 3, ознака на основната сметка, а во кодексите 4 до 10 – број на индивидуалната партија од ознаката на жиро-сметката на основачот на ин-терната банка.

Петцифрената ознака на седиштето на Службата на општественото книговодство се презема од првото поле (делот) на бројот на соодветната жиро-сметка на основачот на интернетната банка. Ознаката на основната банка се презема од второто поле, а ознаката на индивидуалната партија – од третото поле на бројот на жиро-сметката на основач на интернетната банка.

Бројот на индивидуалната партија на жиро-сметката се внесува од десно на лево, т. е. почнувајќи од кодексот 10 кон кодексот 4. Ако бројот на индивидуалната партија е помал од седум знаци, другите кодекси остануваат непополнети.

2. Ознаката за „период“ и ознаките во II – III слог се пополнуваат во седиштето на Службата на општествено-то книговодство кај кој се води жиро-сметката на основачот на интерната банка.

3. Во колоната 4, под соодветните редни броеви, интерната банка го запишува збирот на промени од 1 јануари до последниот ден на извештајниот период (кумулативно) на соодветните шифри на расчленетитот промет. Износите се искажуваат во динари без пари.

За податоците што не се евидентираат во извештајот на образецот на „P-1“ и во евиденциите од член 3 на ова упатство, во колоната 4 е отпечатена ознаката „XXXXX“.

Шифрите 38, 82 и 98 можат да се искажат само на обрасците во кои се евидентира прометот на шифрите 70, 71 и 72.

По внесувањето на износите по одделни шифри, под реден број 12 се искажува збирот на примањата, а под реден број 32 – збирот на издавањата.

32

Образец „Р-1/а ИБ”

ИНТЕРНА БАНКА

Седиште на СОК _____

Број на жиро-сметката на интерната банка _____

ИЗВЕШТАЈ

за извршените плаќања за инвестиции од интерна сметка на основач на интерната банка по инвестициони објекти

ЗА ПЕРИОДОТ ОД 11 ДО _____ 19____ ГОДИНА

4	6	0
1		3

1. Вид работа

2. Број на жиро-сметката на основачот на интерната банка

A horizontal number line with arrows at both ends. There are three vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 9. Below the third tick mark is the number 11. The second tick mark, which is in the middle, is not labeled.

A horizontal number line with arrows at both ends. It is marked with the numbers 12 and 18. There are 6 equal intervals between 12 and 18, with tick marks at 12, 13, 14, 15, 16, 17, and 18.

(во динари)

Ред. бр.	Назив и место на инвестициониот објект	Број на инвестициониот објект	Износ
1	2	3	4
Вкупно:			

(место и датум)

(печат и потпис овластеното лице на
интерната банка)

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

1. Во соодветните полиња пред заглавјето на образецот, интерната банка ги запишува:

1) називот на седиштето на интерната банка и ознаката на седиштето на Службата на општественото книговодство кај која се води жиро-сметката на интерната банка;

2) бројот на жиро-сметката на интерната банка;

3) називот и седиштето на основачот на интерната банка за кој се составува извештај. Ако извештајот се составува за интерната банка како инвеститор, се запишува називот и седиштето на интерната банка;

4) периодот за кој се составува извештај;

5) во кодексите од 4 до 18 бројот на жиро-сметката на основачот на интерната банка за кој се поднесува извештај односно бројот на жиро-сметката на интерната банка ако за интерната банка како инвеститор се поднесува извештај, и тоа: од 4 до 8 бројот на седиштето на СОК, од 9 до 11 бројот на основната сметка, а од 12 до 18 бројот на индивидуалната партија.

Бројот на индивидуалната партија на жиро-сметката се внесува оддесно налево, т.е. почнувајќи од кодексот 18 кон кодексот 12. Ако бројот на индивидуалната партија е помал од седум знаци, другите кодекси остануваат неполнети.

2. Извештајот на образецот „Р-1/а ИБ“ се составува врз основа на податоците за инвестиционите објекти и податоците за другите инвестициони вложувања.

3. Во колона 1 - на образецот „Р-1/а ИБ“ се запишуваат редните броеви на инвестиционите објекти што ѝ се пријавени на Службата на општественото книговодство. Ако бројот на инвестиционите објекти е поголем од бројот на рубриките означени со редните броеви се пополнува наредниот примерок на образецот „Р-1/а ИБ“ водејќи сметка за редоследот на инвестиционите објекти.

Во колона 2 „Назив и место на инвестициониот објект“ се запишува полниот назив на објектот како што е пријавен односно податоците за другите инвестициони вложувања, ако е во прашање поединечна набавка на опрема за која не е предвидена објарска за обезбедување на средства („неврзана опрема“).

Во колона 3 „Број на инвестициониот објект“ се запишува бројот на инвестициониот објект, а за податоците за другите инвестициони вложувања - бројот: „9997“. Броевите на инвестиционите објекти интерната банка ги прибавува од основачите на интерната банка.

Во колона 4 „Износ“ под соодветниот реден број се запишува износот на плаќањето од 1 јануари текуштата година до последниот ден на извештајниот период (кумулативно) за секој инвестициони објект поединечно.

4. Збирот на износите по инвестициони објекти и за другите инвестициони вложувања мора да се согласува со износите на шифрите „70“, „71“ и „72“ од извештајот на образецот „Р-1“ на интерната банка за секој основач на интерната банка за ист извештаен период. Освен тоа, збирот на износите од сите обрасци „Р-1/а ИБ“ за основачите на интерната банка и за самата интерна банка, мора да се согласува со износите што се евидентирани на шифрите „70“, „71“ и „72“ на жиро-сметката на интерната банка кај Службата на општественото книговодство.

552.

Врз основа на член 10 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84 и 25/85), директорот на Сојузната управа за царини пропишува

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ЦАРИНСКИТЕ СТОКИ

1. Во Упатството за начинот на водење евиденција за царинските стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/80) точката 15 одредба под 7 се менува и гласи:

„7) во рубриката 7 (Број на сметката) се запишува бројот на сметката од списокот на примените (обработени) декларации што Електронскиот сметачки центар при Сојузната управа за царини и ги доставил на царинарни-

цата. Ако царината и другите увозни давачки не се наплатуваат врз основа на пресметката на Електронскиот сметачки центар, во таа рубрика се запишува бројот на приходната книга под кој царинарницата ја евидентирала уплатата.

Ако по декларацијата не се врши пресметка и наплата на царината и на другите увозни давачки, оваа рубрика не се пополнува;”.

2. Во точка 45 одредбата под 7 се менува и гласи:

„7) во рубриката 7 (Број на приходната книга) се запишува бројот на приходната книга под кој царинарницата ја евидентирала уплатата.

Ако по декларацијата не се врши наплата на царината и на другите увозни давачки, оваа рубрика не се пополнува;”.

3. Во точка 57 одредбата под 7 се менува и гласи:

„7) во рубриката 7 (Број на сметката) се запишува бројот на сметката од списокот на примените (обработени) декларации што Електронскиот сметачки центар при Сојузната управа на царини и ги доставил на царинарницата. Ако царината и другите увозни давачки не се наплатуваат врз основа на пресметката на Електронскиот сметачки центар, во таа рубрика се запишува бројот на приходната книга под кој царинарницата ја евидентирала уплатата.

Ако по декларацијата не се врши пресметка и наплата на царината и на другите увозни давачки, оваа рубрика не се пополнува;”.

4. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

01/1 Број Д-2574
12 јуни 1986 година
Белград

Директор
на Сојузната управа на
царини,
Звонко Пошќиќ, с. р.

553.

Врз основа на член 17 од Законот за средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1990 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 75/85), Сојузниот секретар за финансии пропишува

УПАТСТВО

ЗА НАЧИНОТ НА ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ

1. Со ова упатство се уредува начинот на евидентирање на средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини (во натамошниот текст: Фондот) што, во смисла на член 1 од Законот за средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1990 година (во натамошниот текст: Законот), се формираат со здружување на трудот и средствата на организациите на здружен труд врз доходни основи и врз основа на заедничките интереси со организациите на здружен труд во стопански недоволно развиените републики и во Социјалистичка Автономна Покраина Косово.

2. Евиденција за средствата на Фондот од точка 1 на ова упатство води Службата на општественото книговодство (во натамошниот текст: Службата) врз основа на следните податоци, и тоа:

1) за уплатата на средствата на Фондот што се здружени по склучените самоуправни спогодби;

2) за здружените средства на Фондот кои, согласно со склучената самоуправни спогодба, се пренесени на здружувачот - инвеститор во материјална форма, а врз основа на записник на комисијата на инвеститорот - основ-

на организација на здружен труд за приемот на тие средства;

3) за средствата на Фондот што ќе се здружат, а кои до здружувањето се водеа кај Службата како средства на Фондот наменети за здружување, согласно на точка 4 од ова упатство;

4) за уплатата на средствата на Фондот наменети за здружување, а кои не се здружени, согласно на член 8 став 2 од Законот.

3. Врз основа на евиденцијата од точка 2 на ова упатство одредби под 1, 2 и 3 Службата изработува Извештај за здружените средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1990 година - образец УСФ (во натамошниот текст: Извештајот) кој е составен дел на ова упатство.

Извештајот од став 1 на оваа точка содржи податоци искажани по републиките и автономните покраини, и тоа:

1) реден број;
2) фирма, односно назив и седиште на организацијата на здружен труд што здружува средства (уплатител);

3) износ на средствата уплатени на жиро-сметката, односно на сметката на издвоените средства на организацијата на здружен труд со која средствата се здружуваат или на сметка на нејзината банка како и вредноста на пренесените средства во материјална форма;

4) датум на уплатата, односно преносот на средствата

5) фирма, односно назив и седиште на организацијата на здружен труд или на нејзината банка на која ѝ се уплатени средствата, односно пренесени по основ на здружување;

6) број на жиро-сметката, односно на сметката на издвоените средства за инвестиции на кој се улаени средствата.

Во извештајот од став 2 на оваа точка посебно се внесуваат податоци под А. за тековната година, а посебно под Б. за претходната година.

Во Извештајот под А се внесуваат податоци за здружените средства за текуштата година - за уплатените средства и за пренесените средства во материјална форма, како и за здружените средства што до здружувањето се водеа како средства наменети за здружување за текуштата година.

Во Извештајот под Б се внесуваат податоци за здружените средства за претходната година што до здружувањето се водеа како наменети за здружување за претходната година.

4. Организацијата на здружен труд која во второто полугодие на текуштата година или до крајот на наредната година ќе склучи самоуправна спогодба за здружување на труд и средства, ѝ поднесува на организационата единица на Службата кај која ја води својата жиро-сметка барање за промена на намената на уплатените средства на Фондот за здружување во здружени средства на Фондот и еден примерок од самоуправната спогодба.

Службата по барањето од претходниот став на оваа точка, врши соодветни промени во своите евиденции. Истовремено, а најдоцна во рок од осум дена од денот на приемот на барањето за промена на намената на средствата на Фондот, Службата му издава потврда во два примерока на подносителот на барањето во која се наведува износот на уплатените средства и фирмата односно називот на организацијата на здружен труд - здружувач кој дава средства, на организацијата на здружен труд - здружувач кој прима средства и жиро-сметката на организацијата на здружен труд - здружувач на кој банката од член 8 став 7 на Законот ќе му ги пренесе средствата.

Ако со склучената самоуправна спогодба повеќе организации на здружен труд вршат концентрација на уплатените средства на Фондот наменети за здружување кај организацијата на здружен труд - носител на здружувањето, сите организации на здружен труд ѝ поднесуваат на организационата единица на Службата кај која ја водат својата жиро-сметка барање за промена на намената на уплатените средства на Фондот наменети за здружување во здружените средства на Фондот во корист на организацијата на здружен труд - носител на здружувањето и еден примерок од самоуправната спогодба, заради здружување на тие средства со организациите на здружен труд во сто-

пански недоволно развиените републики и во Социјалистичка Автономна Покраина Косово.

Врз основа на барањето од став 3 на оваа точка Службата му издава на подносителот на барањето потврда за бришење од евиденцијата на уплатените средства на Фондот наменети за здружување во два примерока. Во потврдата се наведува износот на уплатените средства на Фондот наменети за здружување, фирмата односно називот на организацијата на здружен труд - здружувач на средствата и фирмата односно називот на организацијата на здружен труд - носител на здружувањето. Податоците од оваа потврда Службата не ги внесува во Извештајот - образец „УСФ“. Организациите на здружен труд - здружувачи на средствата ѝ доставуваат потврди на организацијата на здружен труд - носител на здружувањето, кој заедно со своето барање за промена на намената на уплатените средства на Фондот наменети за здружување ѝ ги доставува на Службата кај која се води неговата жиро-сметка. Службата врз основа на поднесеното барање на организацијата на здружен труд - носител на здружувањето и потврдите на другите организации на здружен труд - здружувачи на средствата, ѝ издава на организацијата на здружен труд - носител на здружувањето потврда за вкупниот износ на уплатените средства на сите организации на здружен труд - здружувачи на средствата кај организацијата на здружен труд - носител на здружувањето. Организационата единица на Службата што издала потврда на вкупен износ на уплатените средства внесува податоци во својата евиденција за вкупно здружените средства и во Извештајот - образец „УСФ“.

Организацијата на здружен труд од ст. 1 и 3 на оваа точка ѝ поднесува на овластената банка во седиштето на организацијата на здружен труд - здружувач на средствата - инвеститор, преку која се пласираат средствата на Фондот наменети за здружување, барање со потврда од ст. 2 и 3 на оваа точка да изврши пренос на средствата на Фондот наменети за здружување, означен во потврдата на Службата, од сметката на примените средства на Фондот наменети за здружување врз сметката на организацијата на здружен труд - здружувач на средствата - инвеститор односно врз сметката на банката определена со самоуправната спогодба.

Ако овластената банка од претходниот став на оваа точка не ги пренесе средствата на Фондот наменети за здружување по барањето на организацијата на здружен труд - уплатувач на средствата на сметката на организацијата на здружен труд - примач на средствата односно на сметката на банката определена со самоуправната спогодба, организацијата на здружен труд - уплатувач на средствата ќе побара, сообразно со член 8 став 7 од Законот, од надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина издавање налог на Службата од сметката на овластената банка да ги пренесе тие средства на сметката на организацијата на здружен труд - примач на средствата - инвеститор, односно на сметката на банката определена со самоуправна спогодба.

Овластената банка преку која се пласираат средствата на Фондот еден примерок од налогот за пренос на средствата на Фондот наменети за здружување, со кој се пренесени средствата од сметката на овластената банка во корист на организацијата на здружен труд - здружувач на средствата - инвеститор, веднаш ќе му достави на Фондот заради намалување на износот на пренесените средства наменети за здружување.

5. Извештајот од точка 3 на ова упатство Службата му го доставува на Фондот до крајот на наредниот месец за изминатото тримесечје.

6. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 6-4437/1
8 април 1986 година
Белград

Заменик
на Сојузниот секретар за
финансии,
Вук Огњановиќ, с. р.

(СОК односно надлежен орган или организација во републиката односно автономната покраина)

ОБРАЗЕЦ „ЗСФ“

ИЗВЕШТАЈ

ЗА ЗДРУЖЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА

За периодот: _____

Реден број	Назив и седиште на ОЗТ што здружува средства – уплатувач на средствата	Износ на уплатените средства односно на пренесените средства	Датум на уплатата односно на преносот на средствата	Назив и седиште на ОЗТ на примачот на средствата или на банката	Број на жиро-сметката односно на сметката на издвоените средства на примачот на средствата
1	2	3	4	5	6
А. ЗА ТЕКУШТАТА ГОДИНА					
ВКУПНО					
Б. ЗА ПРЕТХОДНАТА ГОДИНА					
ВКУПНО					
Датум _____ 19____ година	М. П.		(потпис на овластеното лице)		

554.

Врз основа на чл. 22 и 32 став 1 и член 66 став 1 точка 15 од Законот за Народната банка на Југославија и за единствено монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81 и 26/84), во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гуверните донесува

ОДЛУКА

ЗА КАМАТНИТЕ СТАПКИ НА ПЛАСМАНИТЕ ОД ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА

1. Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини (во натамошниот текст: народните банки) на пласманите од примарната емисија пресметуваат и наплатуваат камата по стапките и на начинот што се предвидени со оваа одлука, ако со сојузен пропис не е поинаку определено.

2. Народните банки на пласманите од примарната емисија наплатуваат од банките камата по стапка од 56% годишно.

Под пласмани од примарната емисија, во смисла на оваа одлука, се подразбираат и определни динарски побарувања по основа на увоз на стоки врз основа на посебни прописи.

3. На износот на пласманите од точка 2 на оваа одлука кој не е вратен во договорениот рок, народните банки наплатуваат затезна камата по стапка од 66% годишно. Каматата по стапка од 66% годишно народните банки ја наплатуваат и на износот на користените средства од примарната емисија за кој надлежниот орган ќе утврди дека банката го користела без основа во прописите.

Народните банки наплатуваат од банкните камата по стапка од 66% на износот на користените средства преку износот од расположивите средства на нивната жиро-сметка во смисла на член 111 став 3 од Законот за Службата на општествено книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/83 и 16/86).

4. Каматата на пласманите од примарната емисија се пресметува и наплатува тримесечно одназад, односно при конечната наплата на користените средства од примарната емисија кога таа наплата се врши пред истекот на тримесечниот период.

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка каматата за купување на хартии од вредност се пресметува однапред за време од денот на купувањето до рокот на втасувањето на хартиите од вредност. Пресметката на каматата за купување на хартии од вредност се врши со примена на каматната сметка на сто.

5. При пресметката на каматата на пласманите од примарната емисија, се применува системот на пресметка по кој месецот и годината се сметаат спрема календарските денови.

6. Народните банки во договорите за користење на примарната емисија ќе предвидат одредба за променливоста на каматните стапки во согласност со промените на каматните стапки на пласманите од примарната емисија што ќе ги утврди Советот на гувернерите.

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за каматните стапки и на пласманите од примарната емисија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 33/84, 52/84, 69/84, 16/85, 26/85, 32/85, 51/85 и 6/86).

8. Оваа одлука влегува во сила на 1 јули 1986 година.

О. бр. 56
25 јуни 1986 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

555.

Врз основа на член 7 став 2, во врска со член 17 став 7, член 23 и член 66 став 1 точка 15 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81 и 26/84), во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА НАДОМЕСТОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ДНЕВНАТА ЛИКВИДНОСТ НА БАНКИТЕ

1. Основните и здружените банки (во натамошниот текст: банката) што користат средства на задолжителната резерва за одржување на својата дневна ликвидност се должни да и платат на Народната банка на Југославија по 0,181% за секој ден на користениот износ на средствата од задолжителната резерва.

Надоместот од став 1 на оваа точка банката го пресметува и го плаќа месечно. Пресметката на надоместот заедно со налогот за уплата на надоместот банката и го поднесува на Службата на општествено книговодство до 10-ти во месецот за претходниот месец, истовремено со поднесувањето на претсметката на задолжителната резерва.

Пресметката на надоместот што го составува во смисла на став 2 од оваа точка, банката го доставува до и Народната банка на републиката, односно до народната банка на автономната покраина, која врши контрола на таа пресметка.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за надоместот за користење на задолжителната резерва за одржување на дневната ликвидност на банките и другите финансиски организации („Службен лист на СФРЈ”, бр. 33/84, 52/84, 20/85, 26/85, 32/85, 51/85 и 6/86).

3. Оваа одлука влегува во сила на 1 јули 1986 година.

О. бр. 57
25 јуни 1986 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

556.

Врз основа на член 22 и член 66 став 1 точка 15 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81 и 26/84), во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА КАМАТНИТЕ СТАПКИ НА СРЕДСТВАТА ДЕПОНИРАНИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА, НАРОДНИТЕ БАНКИ НА РЕПУБЛИКИТЕ И НАРОДНИТЕ БАНКИ НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ

1. Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини на средствата што се депонирани кај нив, плаќаат камата, и тоа:

1) на средствата на задолжителната резерва на банки по стапка од 3,0% годишно;

2) на благајничките записи на Народната банка на Југославија:

– по стапка од 11,5% годишно – на записите што се сметаат како ликвидни пласмани во смисла на точка 1 на одредбата под 2 од Одлуката за начинот на одржување минимална ликвидност на банките и на други финансиски организации („Службен лист на СФРЈ”, бр. 8/77, 19/78 и 12/81);

– по стапка од 31,0% годишно – на другите записи.

2. Каматата по одредбите на оваа одлука им се пресметува и плаќа на депонентите, и тоа:

1) на средствата на задолжителната резерва на банки – тримесечно одназад;

2) на благајничките записи на Народната банка на Југославија – во рокот на втасувањето на благајничките записи.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за каматните стапки на средствата депонирани кај Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 6/83, 61/84 и 16/85).

4. Оваа одлука влегува во сила на 1 јули 1986 година.

О. бр. 58
25 јуни 1986 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

557.

Врз основа на член 24 и член 65 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81 и 26/84), во согласност од точ. 2 до 4 на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1986 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 75/85), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА НА ПОРАСТОТ НА ДИНАРСКИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈУЛИ ДО 30 СЕПТЕМВРИ 1986 ГОДИНА

1. Заради обезбедување порастот на вкупните динарски пласмани на банките во 1986 година да се остварува во рамките утврдени со точка 2 на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на за-

едничките основи на кредитната политика во 1986 година, основните и здружените банки (во натамошниот текст: банките) се должни со својата деловна политика да обезбедат порастот на нивните динарски пласмани во периодот од 1 јули до 30 септември, заедно со остварениот пораст од 1 јануари до 30 јуни 1986 година, да се остварува во рамките утврдени со оваа одлука.

2. Во согласност со одредбата на точка 1 од оваа одлука, банките ќе обезбедат порастот на нивните динарски пласмани до 30 септември 1986 година да изнесува најмногу до 24%.

Под пласмани на банките од став 1 на оваа точка се сметаат вкупните динарски пласмани на банките без пласманите наведени во точ. 3, 4, 5, 6 и 7 на оваа одлука.

За износот на непокриеното пречекорување на динарските пласмани на 31 декември 1985 година се намалува износот на можниот пораст на пласманите од став 1 на оваа точка.

3. Банките кои даваат кредити за извоз на стоки и услуги на конвертибилно подрачје посебно за извоз што се остварува во рамките на заедничките програми на производството и извозот, пласмани за извоз на клириншко подрачје што се остваруваат според меѓудржавните аранжмани, пласмани за извоз во рамките на долгорочна производствена кооперација, пласмани за производство и подготвување на стоки и услуги за извоз, пласмани за производство, залихи и резерви на основните земјоделски прехранбени производи и пласмани за производство и залихи на вештачки ѓубриња, можат да даваат динарски пласмани во согласност со реалните потреби – врз основа на расположливата документација која е основ за тоа кредитирање.

4. Банките кои даваат кредити за вложувања во основни и трајни обртни средства за реализација на заедничката програма за производство и извоз на автомобили „Југо-Застава“, можат тие пласмани да ги зголемат над процентот утврден во точка 2 став 1 од оваа одлука, а најмногу до височината од 80% од износот на дадените кредити за оваа намена.

5. Банките кои даваат пласмани за станбено-комунална изградба можат тие пласмани да ги зголемат над порастот утврден во точка 2 на оваа одлука, за износот на порастот на тие пласмани над процентот од точка 2 став 1 на оваа одлука, а најмногу до височината на порастот на изворот на средствата наменети за станбена изградба.

6. Банките кои даваат кредити за реализација на проектот „Капела“ можат тие динарски пласмани да ги зголемат до износот предвиден со посебна одлука.

7. Банките кои даваат рамковни кредити можат, по исклучок, да ги зголемат своите динарски пласмани од точка 2 на оваа одлука над процентот од таа точка до износот од 2% од состојбата на вкупните динарски пласмани на банките од точ. 2 до 6 на оваа одлука на 31 декември 1986 година, со тоа што овој посебен лимит може да се користи само за покривање на дел од рамковните кредити од состојбата на 31 јануари 1986 година што банките, според заклучокот на Советот на гувернерите донесен на 282 седница одржана на 18 февруари 1986 година, се должни да го вклучат во утврдените рамки на порастот на пласманите според утврдената динамика по тој заклучок за периодот од 1 април до 30 септември 1986 година.

Во посебен лимит од став 1 на оваа точка банките не можат да го вклучуваат делот од состојбата на рамковниот кредит што е опфатен со утврдениот редовен лимит во периодот до 31 март 1986 година, како ни зголемувањето на тој кредит што е остварено во периодот од 1 јануари до 30 септември 1986 година.

8. Под динарски пласмани на банките во смисла на оваа одлука се сметаат динарските пласмани што банките им ги даваат на организациите на здружен труд и на други општествено-правни лица, на интерни банки, на граѓански правни лица и граѓани, вклучувајќи ги и рамковните кредити што се користат по принципот на текуштата сметка во согласност со член 107. од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/83 и 16/86).

Под пласмани во смисла на став 1 од оваа точка не се сметаат пласманите што банките им ги даваат на банките, на Југословенската банка за меѓународна економска соработка, на Пазарот на пари и хартии од вредност и на Поштенската штедилница.

9. По исклучок, во рамките на динарските пласмани на банките, во смисла на точ. 2 до 8 од оваа одлука, обврска за ограничување на порастот нема да се применува на:

1) пласмани на банките од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, на пласманите за обнова и изградба на подрачјата настрадани од земјотрес, на пласманите од дополнителните и посебни средства што се користат за побрз развој на САП Косово, а најмногу до височината на остварениот прилив на средствата за тие намени во согласност со законите и со други прописи, на пласманите за кредитирање на извозот на опрема и бродови и изведувачето на инвестициони работи во странство на кредит – до височината на средствата примени во 1986 година за таа намена од Југословенската банка за меѓународна економска соработка и на кредитите што се даваат од средствата што меѓународната или националната финансиска институција или одделни земји ги одобруваат заради поттикнување на побрзиот развој на вработеноста и вработувањето на повратниците од работа во странство;

2) инвестиционите кредити на банките што ги следат пласманите од постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини – во делот кој се формира со здружување на труд и средства на организациите на здружен труд и на инвестиционите кредити на банките во кои учествуваат кредитите на Меѓународната банка за обнова и развој и нејзините афилијации, Европските инвестициони банки и ЕУРОФИМ, на пласманите на банките за финансирање на објектите за одржување на Универзијадата 1987 година во Загреб, на кредитите на банките за увоз на слабови и старо железо наменето за преработка за извоз;

3) на кредитите за други намени што се далени врз основа на член 9 став 8 од Законот за привремени мерки за намиравањето на определени девизни побарувања („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/85);

4) на инвестиционите кредити што банките ги даваат од средствата на кредитите на Меѓународната банка за обнова и развој и нејзините афилијации, на Европската инвестициона банка и ЕУРОФИМ.

Банките кои имаат пласмани од став 1 на оваа точка се должни да обезбедат посебно следење на тие пласмани во своите книговодствени евиденции.

10. Банките кои нема да остварат пораст на динарските пласмани до износот утврден во точка 2 став 1 на оваа одлука, можат да им го отстапат на другите бнаки неискористениот дел на тој пораст.

За отстапениот односно примениот дел на неискористениот пораст на динарските пласмани банката е должна да ја извести надлежната народна банка и Народната банка на Југославија во рокот пропишан за доставување на месечниот Извештај за усогласување на обемот и динамиката на порастот на динарските пласмани на банките. Кон овој извештај банката е должна да достави фотокопија од договорот или од самоуправната спогодба за меѓусебно отстапување и примање на неискористениот дел за порастот на динарските пласмани, склучена меѓу банките или меѓу здружената банка и основните банки членки на таа здружена банка.

Банките кај кои износот од рамковните кредити што се покрива со посебен лимит од точка 7 на оваа одлука, е помал од износот на тој лимит, можат неискористениот износ од тој лимит да им го отстапат наменски само на банките кај кои обврската за вклучување на дел од рамковните кредити во утврдените рамки е поголема од нивниот посебен лимит од точка 7 на оваа одлука.

11. Заради следење и контрола на спроведување на одредбите на оваа одлука, банките се должни на надлежната народна банка да ја доставуваат извештај за остварениот пораст на динарските пласмани, според книговодствената состојба на крајот на секој месец. Тие извештаи се доставуваат во рокот пропишан за доставување на билансот на банката.

Народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини ја доставуваат на Народната банка на Југославија збирни извештаи за состојбата на динарските пласмани на банките на нивото на републиките односно на автономните покраини и по еден примерок од

примените индивидуални извештаи на банките во рок од 5 дена од истекот на рокот за доставување на билансот на банката.

Народната банка на Југославија во рок од 5 дена од денот на приемот на збирните извештаи од став 2 на оваа точка ќе им достави на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини збирни извештаи за сите републики и автономни покраини.

По исклучок од ст. 1, 2 и 3 на оваа точка, банките, во рок од три дена по истекот на секоја декада, во текот на целото трето тримесечје ќе им доставува на народните банки десетдневни извештаи за состојбата и промените од точка 3 на оваа одлука заради следење на промените и контрола на движењето на овие пласмани во согласност со реалните потреби односно врз основа на расположливата документација. Народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, во рок од наредните три дена, ѝ доставуваат на Народната банка на Југославија збирен извештај за состојбата и промените на кредитите од оваа точка.

12. Порастот на динарските пласмани, во смисла на оваа одлука се смета во однос на нивната книговодствена состојба на 31 декември 1985 година, без рамковни кредити, а според образецот КНЈ-БИФО.

13. Извештаите од точка 11 на оваа одлука банките ќе ги доставуваат според упатствата и на образецот што ги пропишува Народната банка на Југославија.

14. Оваа одлука влегува во сила на 1 јули 1986 година.

О. бр. 61
26 јуни 1986 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија
Душан Влатковиќ, с. р.

558.

Врз основа на чл. 24 и 65 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81 и 26/84), во согласност со точ. 2 до 4 на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1986 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 75/85), Советот на гувернерите донесоа

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА НА ПОРАСТОТ НА НЕТО ДОМАШНАТА АКТИВА И НА ДИНАРСКИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 АПРИЛ ДО 30 ЈУНИ 1986 ГОДИНА

1. Во Одлуката за усогласување на обемот и динамиката на порастот на нето домашната актива и на динарските пласмани на банките во периодот од 1 април до 30 јуни 1986 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 19/86, 23/86, 30/86) во точка 3 ставот 3 се менува и гласи:

„Банките што даваат кредити за подготовка на туристичката сезона, можат своите динарски пласмани и нето домашната актива да ја зголемат над порастот утврден во точка 2 став 1 на одредбата под 2 на оваа одлука за износот кој претставува 60% од состојбата на дадените кредити на туристичките и угостителските организации на здружен труд на 30 јуни 1986 година.”

2. Во точка 8 ставот 5 се менува и гласи:

„За отстапениот односно примениот дел на неискористениот пораст на динарските пласмани, банката е должна да ја извести надлежната народна банка и Народната банка на Југославија во рокот пропишан за доставување на месечен Извештај за усогласување на обемот и динамиката на порастот на динарските пласмани и нето домашната актива на банките. Кон овој извештај банката е

должна да достави фотокопија на договорот или на самоуправната спогодба за меѓусебното отстапување и примамење на неискористениот дел на порастот на динарските пласмани, склучен меѓу банките или меѓу здружената банка и основните банки членки на таа здружена банка.”

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 62
26 јуни 1986 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија
Душан Влатковиќ, с. р.

559.

Врз основа на член 16, чл. 19 до 25 и на член 65 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81 и 26/84), во согласност со одредбите на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1986 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 21/86), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА ВО 1986 ГОДИНА

1. Во Одлуката за условите за користење на примарната емисија во 1986 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 21/86), во точка 27 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, во периодот од 1 јули до 31 октомври 1986 година, кредитите за кредитирање на сезонските залихи на домашната пченица од родот на 1986 година, банките можат да ги користат во височина до 70% од состојбата на кредитите што за тие залихи им ги дале на организациите на здружен труд.”

Досегашните ст. 2 до 4 стануваат ст. 3 до 5

2. Во точка 31 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка во периодот од 1 јули до 31 октомври 1986 година, кредитите за кредитирање за формирање на стоковни резерви на меркантилна пченица од домашно производство, од родот на 1986 година, банките можат да ги користат во височина до 70% од состојбата на кредитите што за таа намена им ги дале на организациите на здружен труд, односно на други општествено-правни лица кај кои се формираат тие резерви.”

3. Оваа одлука влегува во сила на 1 јули 1986 година.

О. бр. 63
26 јуни 1986 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија
Душан Влатковиќ, с. р.

560.

Врз основа на чл. 18 и 65 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки

на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81 и 26/84), а во врска со чл. 42 до 54 од Законот за хартиите од вредност („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/78 и 15/80), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Одлуката за издавање на благајнички записи на Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78, 63/79, 58/80, 72/81, 1/83 и 10/83) во точка 3 зборовите: „по стапка од 15% годишно“ се заменуваат со зборовите: „по стапка утврдена во посебна одлука што се донесува врз основа на член 22 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини“.

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јули 1986 година.

О. бр. 65
26 јуни 1986 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

561.

Врз основа на член 273 став 3 од Уставот на СФРЈ, а во врска со точ. 3 и 16 од Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година во 1986 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 75/85) Сојузниот извршен совет, Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Словенија, Извршниот совет на Собранието на СР Србија, Извршниот совет на Собранието на СР Хрватска, Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора, Извршниот совет на Собранието на САП Косово и Извршниот совет на Собранието на САП Војводина, склучуваат

ДОГОВОР

ЗА МЕРКИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАН ОТКУП НА ПЧЕНИЦА И 'РЖ ОД РОДОТ НА 1986 ГОДИНА

Член 1

Учесниците на овој договор се согласни, во рамките на своите права и должности, со овој договор да ги утврдат заедничките обврски, одговорности и мерки со организиран откуп на пченицата и 'ржта од родот на 1986 година на единствениот југословенски пазар да се откупат околу 3,3 милиони тони пченица и 'рж или 66% од планираниот обем на производството. По републиките и автономните покраини откупот на пченицата и 'ржта од родот на 1986 година треба да изнесува:

- во илјади тони -

	План на произ- водство- то во 1986 го- дина	План на откупот во 1986 година	% на от- купот 3 : 2
СР Босна и Херцеговина	406	203	50,0
СР Македонија	270	160	59,3
СР Словенија	161	80	49,7
СР Србија - вкупно	2.998	2.140	71,4

- во илјади тони -

	План на произ- водство- то во 1986 го- дина	План на откупот во 1986 година	% на от- купот 3 : 2
СР Србија (надвор од тери- торите на САП)	1.327	700	52,7
СР Хрватска	1.194	720	60,3
СР Црна Гора	10	2	20,0
САП Војводина	1.424	1.350	94,8
САП Косово	247	90	36,4
СФРЈ:	5.039	3.305	65,6

Член 2

Извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини се согласни дека, во рамките на своите права и должности, ќе преземат мерки и активности за поттикнување на организиран откуп на пченицата и 'ржта од родот на 1986 година, вклучувајќи ги и даночните и други олесненија, заради обезбедување на планираниот обем на откупот со кој ќе се задоволат потребите на Југославија.

Член 3

Извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини се согласни дека, во рамките на своите права и должности, ќе преземат мерки организациите на здружен труд што вршат организиран откуп на пченица и 'рж од родот на 1986 година, на производителите на пченица и 'рж кои продаваат пченица и 'рж од родот на 1986 година приоритетно и навремено да им обезбедат репродукциони материјали за есенската сеидба 1986 година (семе, минерални губриња, средства за заштита на растенијата, гориво и добиточна храна).

Член 4

Учесниците на овој договор се согласни, во рамките на своите права и должности, да преземаат мерки и активности организациите на здружен труд што се занимаваат со организирано производство на пченица и 'рж, со откуп и промет на пченица и 'рж, да вршат откуп на пченица и 'рж од родот на 1986 година по цените, и тоа за:

Дин/kg

1) пченица I класа	70,0
2) пченица II класа	69,0
3) пченица III класа	68,0

со покривање на трошоците на откупот во износ од 2,10 дин/kg односно трошоците на прометот на големо - 1,60 дин/kg пченица и 'рж.

Член 5

Извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, како учесници на овој договор, се согласни дека, во рамките на своите права и должности, ќе преземат мерки и активности заради поттикнување на организациите на здружен труд однапред да договараат испораки на пченица и 'рж или брашно, заради рамномерна снабденост на единствениот југословенски пазар.

Член 6

Учесниците на овој договор се согласни да му предложат на Советот на гувернерите на Народната банка на Југославија да утврди:

1) стапката на реесконот за кредитирање на залихите на пченица и 'рж од родот на 1986 година да се зголеми на 70%, со тоа што за монетарните ефекти за зголемување на стапката на реесконот и за ефектите на порастот на цените да се зголеми рамката на примарната емисија;

2) при пропишување на ограничување на обемот и динамиката на порастот на пласманите на банките да се овозможи непречено кредитирање на откупот на залихите на пченицата и 'ржта од родот на 1986 година;

3) реесконтниот кредит за кредитирање на залихите да можат да го користат организациите на здружен труд кои пченицата и 'ржта ги користат за производство на брашно, а ги откупуваат по цените од член 4 на овој договор.

Учесниците на овој договор се согласни да преземат потребни мерки за формирање и на други извори за финансирање на залихите на пченицата и 'ржта односно брашното, вклучувајќи ги и средствата за регресирање на каматните стапки за држење на залихите на тие производи.

Член 7

Учесниците на овој договор се согласни дека, во рамките на своите права и должности ќе преземат мерки, во согласност со прописите, на организациите на здружен труд кои не вршат организиран откуп и промет на пченица и 'рж по цените од член 4 на овој договор да им се одземе правото на сите кредити од банките и дотогаш користените кредити да се наплатат, заради што Сојузниот пазарен инспекторат и органите на пазарните инспекции на републиките и автономните покраини ќе преземаат ефикасни мерки за контрола и ќе поднесуваат пријави до банките, до народните банки на републиките, до народните банки на автономните покраини и до Народната банка на Југославија заради преземање на мерки од точ. 10 и 12 на Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1986 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/86).

Член 8

Сојузниот извршен совет, како учесник на овој договор, е согласен да пропише забрана на употребата на пченица и 'рж за добиточна храна и обврска на организациите на здружен труд што се занимаваат со преработка на пченица и 'рж на индивидуалните производители на пченица и 'рж да им продаваат трици во количина од најмалку 10% од пченицата и 'ржта продадени на таа организација, ако тоа го бара производителот на пченицата и 'ржта.

Сојузниот извршен совет како учесник на овој договор е согласен, истовремено со склучувањето на овој договор, да ја пропише цената за брашното и лебот.

Член 9

Учесниците на овој договор се согласни дека, во рамките на своите права и должности, ќе преземат мерки и активности услугите на комбајнирање и вршида да ги наплатуваат во пченица и 'рж и тие количини од пченица и 'рж да им ги предаваат на организациите што се занимаваат со организирано производство, откуп, промет и преработка на пченица и 'рж.

Член 10

Учесниците на овој договор се согласни дека, во рамките на своите права и должности, ќе преземат мерки организациите на здружен труд што продаваат или купуваат пченица и 'рж да вршат откуп на пченица и 'рж според одредбите на овој договор.

Учесниците на овој договор се согласни дека, во рамките на своите права и должности ќе преземат мерки, да се обезбеди единствено постапување на органите на пазарните инспекции во вршење надзор и преземање на мерки.

Член 11

Учесниците на овој договор се согласни дека ќе го следат остварувањето на овој договор и дека 15-дневно ќе се известуваат за спроведувањето на договорот.

Член 12

Во случајот на неизвршување на обврските од овој договор учесниците на овој договор заеднички ќе ги раз-

гледаат причините и последиците за неизвршувањето на тие обврски и навремено ќе преземат мерки заради нивно отстранување.

Член 13

Секој учесник на овој договор може да даде иницијатива за повторно разгледување на прашањата и односите што се предмет на овој договор како и за измени и дополненија на овој договор.

Член 14

Овој договор влегува во сила кога ќе го потпишат овластените претставници на Сојузниот извршен совет, на извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини.

Бр. 06.3-190/86

26 јуни 1986 година

Белград

За Сојузниот извршен совет,
Франчишка Херга, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на
СР Босна и Херцеговина,
д-р Миленко Достик, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на
СР Македонија,
Иван Митровски, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на
СР Словенија,
Алојз Клеменич, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на
СР Србија,
Лука Мачкиќ, с. р.

За Извршниот совет на Саборот на СР
Хрватска,
Богдан Јанков, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на
СР Црна Гора,
Петрашин Касалица, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на
САП Косово,
Азиз Абраши, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на
САП Војводина,
м-р Ленке Бергтон, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЧЛЕН 12 СТАВ 3 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА ЗА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА КОМУНАЛНАТА РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ „ВОДОВОД“ ВО ЗАГРЕБ

1. Уставниот суд на Југославија, по иницијатива на Бранко Марчелиќ, од Загреб, со решението У. бр. 253/84 од 3 јули 1985 година покрената постапка за оценување на уставноста на член 12 став 3 од Правилникот за основите и мерилата за распоредување на средствата за заедничка потрошувачка за станбените потреби на работниците на Комуналната работна организација за водоснабдување „Водовод“ во Загреб од 9 декември 1982 година.

2. Со оспорената одредба на член 12 став 3 од Правилникот е пропишано работникот да не може да добие општествен стан на користење туку само кредит, за изградба или купување на стан, ако тој, неговиот брачен другар или малолетното дете имаат во сопственост каде и да било во Југославија семејна кука или стан со помала површина од онаа која му припаѓа на работникот, според бројот на членовите на семејното домаќинство.

3. Со одредбата на член 164 од Уставот на СФРЈ на граѓаните им е загарантирано правото, под условите определени со закон, да стекнуваат станарско право на стан во општествена сопственост за задоволување на личните и семејните станбени потреби, а со одредбата на член 14 став 1 од Уставот на СФРЈ им е загарантирано правото на работниците во здружениот труд што работат со средства во општествена сопственост, во основните организации на здружен труд и во сите други форми на здружување на трудот и средствата, да ги уредуваат меѓусебните односи во работата, што го вклучува и нивното право и обврска, во согласност со уставните начела за солидарноста и рамноправноста, со свои самоуправни општи акти да ги определуваат основите и мерилата за доделување на станови на користење и кредити за изградба на станови.

При уредувањето на тие односи и прашања, меѓутоа, не можат да се повредуваат другите, исто така, со уставот загарантирани и утврдени права на работниците, што, според оцената на Уставниот суд на Југославија, е направено со оспорената одредба на наведениот правилник. Имено, со таа одредба е пропишано дека сопственоста на стан, без оглед каде тој се наоѓа, претставува пречка за добивање на општествен стан на користење, иако е извесно дека работникот кој има во сопственост стан на голема оддалеченост од седиштето на работната организација не може тој стан да го користи во време кога оди на работа туку мора да зема во наем стан или на друг начин да доаѓа до стан од кого може уредно да доаѓа на работа. Освен тоа, работниците кои добиваат кредит за решавање на своите станбени потреби, поради обврската за враќање на кредитот, плаќање на камата и другите финансиски обврски, како и поради тоа што сопствениот стан и го оставаат на располагање на работната организација, се ставени во значително понеповолна материјална положба во однос на работниците кои добиваат општествен стан на користење. Раководејќи се од тоа, Уставниот суд на Југославија оцени дека со оспорената одредба на Правилникот е извршена повреда на рамноправноста на работниците од член 154 на Уставот на СФРЈ.

4. Уставниот суд на Југославија, согласно со член 375 од Уставот на СФРЈ и член 35 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата за советување и гласање, одржана на 20 март 1986 година, донесе со мнозинство на гласови

О д л у к а

1. Се укинува член 12 став 3 од Правилникот за основите и мерилата за распоредување на средствата за заедничка потрошувачка на станбени потреби на работниците на Комуналната работна организација за водоснабдување „Водовод“, во Загреб од 9 декември 1982 година.

2. Одлуката ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“, и во Комуналната работна организација за водоснабдување „Водовод“ во Загреб, на начинот на кој е објавен наведениот правилник.

Одлуката ја донесе Уставниот суд на Југославија во следниот состав: претседател на Уставниот суд на Југославија д-р Јосиф Трајковиќ, и судиите: Иван Франко, д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, Мустафа Сефо, д-р Александар Фира, Божидар Булатовиќ, д-р Васил Гривчев, Јаким Спиrowsки, Славко Кухар, Милосав Стиовиќ и Рамадан Враниќи.

У-бр. 253/84
20 март 1986 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
д-р Јосиф Трајковиќ, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за начинот на формирање на цените на производите од увоз, објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/86 се поткрале долунаведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД УВОЗ

Во Одлуката за начинот на формирање на цените на производите од увоз во табелата: Област 01-Индустрија и рударство Подгрупа 013099 Производство на зачини и кафовини и други прехранбени производи: зачини 3,00 се брише.

Во Подгрупата 011601 Поморска бродоградба наместо зборовите: „- бродови и багери поморски“, треба да стојат зборовите: „поморски бродови и багери“.

Од Комитетот за законодавство на Сојузниот извршен совет, 27 јуни 1986 година, Белград.

По извршеното споредување со изворниот текст, е утврдено дека во текстот на Одлуката за измена на Одлуката за заштитните цени на добитокот за 1986 година објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/86, се поткрале долунаведените грешки та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ НА ДОБИТОКОТ ЗА 1986 ГОДИНА

Во точка 1 во став 2 наместо бројот: „877,60“, треба да стои бројот: „937,13“, наместо бројот: „850,70“ треба да стои бројот: „908,44“, наместо бројот: „840,75“ треба да стои бројот: „897,75“.

Од Службен лист на СФРЈ, 27 јуни 1986 година, Белград.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК – ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНИОТ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

Се разрешува од должноста помошник на директорот на Сојузниот хидрометеоролошки завод Спасо Вучиќ, со 14 мај 1986 година, поради заминување на друга должност.

С. п. п. бр. 1016
5 јуни 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата (Службен лист на СФРЈ, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАРОТ ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ

Се разрешува од должноста потсекретар во Сојузниот секретаријат за финансии м-р Егон Падован, со 15 мај 1986 година, поради заминување на друга должност.

С. п. п. бр. 1017
5 јуни 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 238 став 2 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

Се назначува за заменик на директорот на Сојузниот завод за статистика м-р Љубомир Кешиќ, досегашен помошник на директорот на тој сојузен завод, со 1 јули 1986 година.

С. п. п. бр. 1018
5 јуни 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

УКАЗИ

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ПАПУА НОВА ГВИНЕЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ПАПУА НОВА ГВИНЕЈА

I

Се отповикува
д-р Миодраг Трајковиќ, од должност извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Папуа Нова Гвинеја со седиште во Џакарта.

II

Се назначува
д-р Горѓе Јаковлевиќ, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Ју-

гославија во Република Индонезија, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Папуа Нова Гвинеја со седиште во Џакарта.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 15
29 мај 1986 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Синан Хасани, с. р.

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ГВИНЕЈА БИСАО И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ГВИНЕЈА БИСАО

I

Се отповикува
Ференц Деак од должност извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Гвинеја Бисао со седиште во Конакри.

II

Се назначува
д-р Лилјана Тодорова, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Гвинеја, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Гвинеја Бисао со седиште во Конакри.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 16
4 јуни 1986 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Синан Хасани, с. р.

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАЛДИВА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАЛДИВА

I

Се отповикува

Владимир Бапшек од должност извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Малдива со седиште во Коломбо.

II

Се назначува

Ванчо Андонов, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Демократска Социјалистичка Република Шри Ланка, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Малдива со седиште во Коломбо.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 17
4 јуни 1986 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Синан Хасани, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
533. Заклучоци на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ — — — — —	1061
534. Одлука за именување на претседател и членови на Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ и на нивни заменици — — — — —	1061
535. Одлука за избор на делегати на Собранието на СФРЈ во Советот на Службата на општественото книговодство — — — — —	1062
536. Одлука за измена и дополние на Одлуката за формирање на Комисија за координација на соработката меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Советот за заемна економска помош (СЕВ) — — — — —	1062
537. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за формирање на Комисија за соработка со земјите во развој — — — — —	1062
538. Одлука за мерилата и начинот на утврдување на посебната давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи — — — — —	1062
539. Одлука за определување на земјоделските и прехранбените производи за кои при увозот се плаќа посебна давачка — — — — —	1063

	Страна
540. Одлука за престанок на важењето на Одлуката за каматните стапки на кредитите и другите пласмани на примарната емисија — — — — —	1064
541. Одлука за престанок на важењето на Одлуката за стапка на надоместот за користење на задолжителната резерва за одржување на дневната ликвидност на банките и другите финансиски организации — — — — —	1064
542. Правилник за метролошките услови за мерила на магнетна индукција во опсег на мерење од 0,01 Т до 2 Т — — — — —	1064
543. Правилник за метролошките услови за работни еталони-уреди за преглед на мерни часовници — — — — —	1065
544. Правилник за метролошките услови за мерила на магнетен флуks — — — — —	1066
545. Наредба за висината на посебната давачка при увозот на земјоделски и прехранбени производи — — — — —	1067
546. Наредба за издавање и амортизација на обврзниците на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини — — — — —	1068
547. Наредба за задолжително атестирање на профилирани гумени зативни ленти за врати, капаци и подвижни прегради на засолништа и двокаменски објекти со херметичко затворање на крилата — — — — —	1070
548. Решение за утврдување на составот на Сојузниот комитет за земјоделство — — — — —	1073
549. Решение за утврдување на составот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди — — — — —	1074
550. Решение за утврдување на составот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија — — — — —	174
551. Упатство за податоците што интрена банка ги обезбедува и ги доставува до Службата на општественото книговодство за потребите на општествената евиденција и за вршење информативно-аналитички работи — — — — —	1075
552. Упатство за измени и дополненија на Упатството за начинот на водење на евиденција за царинските стоки — — — — —	1080
553. Упатство за начинот на евидентирање на средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини — — — — —	1080
554. Одлука за каматните стапки на пласманите од примарната емисија — — — — —	1082
555. Одлука за надоместот за користење на задолжителната резерва за одржување на дневната ликвидност на банките — — — — —	1083
556. Одлука за каматните стапки на средствата депонирани кај Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини — — — — —	1083
557. Одлука за усогласување на обемот и динамиката на порастот на динарските пласмани на банките во периодот од 1 јули до 30 септември 1986 година — — — — —	1083
558. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за усогласување обемот и динамиката на порастот на нето домашната актива и динарските пласмани на банките во периодот од 1 април до 30 јуни 1986 година — — — — —	1085
559. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за условите за користење на примарната емисија во 1986 година — — — — —	1085
560. Одлука за измени на Одлуката за издавање на благајнички записи на Народната банка на Југославија — — — — —	1085
561. Договор за мерките за организиран откуп на пченица и 'рж од родот на 1986 година — — — — —	1086

	Страна		Страна
Одлука за укинување на член 12 став 3 од Правилникот за основите и мерилата за распоредување на средствата за заедничка потрошувачка за станбените потреби на работниците на Комуналната работна организација за снабдување „Водовод“ во Загреб — — — — —	1087	Исправка на Одлуката за начинот на формирање на цените на производите од увоз — — — — —	1088
		Исправка на Одлуката за измени на Одлуката за заштитните цени на добитокот за 1986 година — — — — —	1088
		Назначувања и разрешувања — — — — —	1088
		Укази — — — — —	1089

